

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Единечни финансиски извештаи

За годината која завршува на 31 декември 2019

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	
Единечен биланс на успех	3
Единечен извештај за сеопфатна добивка	4
Единечен биланс на состојба	5
Единечен извештај за промените во капиталот и резервите	6 - 9
Единечен извештај за паричниот тек	10 - 11
Белешки кон единствните финансиски извештаи	12 - 125



Извештај на независниот ревизор

До Надзорниот одбор и Акционерите на Шпаркас ј Банка Македонија АД – Скопје

Извештај за единствните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените единствени финансиски извештаи на Шпаркас ј Банка Македонија АД – Скопје, („Банката“) кои што ги вклучуваат единствниот биланс на состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и единствниот биланс на успех, единствниот извештај за сеопфатна добивка, единствниот извештајот за промени во капиталот и резервите и единствниот паричен тек за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за единствните финансиски извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие единствени финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на единствните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие единствени финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандардите“). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали единствните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во единствните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на единствните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на единствните финансиски извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на единствните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Мислење

Според наше мислење, единечните финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Банката заклучно со 31 декември 2019 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Банката, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Банката во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните единечни финансиски извештаи на Банката, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

Драган давитков
Управител



Симе Јовановски
Свластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

24 април 2020
Скопје, Северна Македонија

ЕДИНЕЧЕН БИЛАНС НА УСПЕХ
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

	Белешка	во илјади денари	
		тековна година 2019	претходна година 2018
Приходи од камата	6	825.203	750.744
Расходи за камата		157.323	148.823
Нето-приходи/(расходи) од камата		667.880	601.921
Приходи од провизии и надомести	7	316.431	259.337
Расходи за провизии и надомести		157.923	132.613
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести		158.508	126.724
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност		-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики		83.848	64.898
Останати приходи од дејноста	11	32.438	95.814
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	12	17.886	(110.665)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(10.000)	(10.230)
Трошоци за вработените	14	(310.483)	(287.554)
Амортизација	15	(59.656)	(55.545)
Останати расходи од дејноста	16	(296.140)	(252.769)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување		284.281	172.594
Данок на добивка	17	25.234	17.811
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење		259.047	154.783
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба		-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година		259.047	154.783
Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на:			
акционерите на банката	41	-	-
неконтролираното учество		-	-
Заработка по акција:		-	-
основна заработка по акција (во денари)		416	249
разводната заработка по акција (во денари)		416	249

Белешките кон единечните финансиски извештаи
представуваат интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи.

Единечните финансиски извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 23 април 2020 година.

Потпишано во име на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:

Глигор Бишев

Саша Боко

Алвин Аличевик

Драган Илиевски

Директор на Сектор за

финансии/Овластен сметководител

Претседател на Управен одбор Член на Управен одбор

Член на Управен одбор

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

Добивка/(загуба) за финансиската година
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)
 Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба
 - нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба
 - реализирани нето-добривки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви
 Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност
 Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)
 Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба
 - нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба
 - реализирани нето-добривки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех
 - дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба
 - ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба
 Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања
 - ревалоризациска резерва признаена во текот на годината
 - намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови
 - нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови
 - реализирани нето-добривки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење
 Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење
 Удел во останатите добивки/(загуби) од придружениите друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех
 Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех
 Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која прилага на:
 акционерите на банката
 неконтролираното учество

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
	259.047	154.783
	37.072	12.303
17	-	-
	37.072	12.303
	(8)	682
	(8)	682
	37.064	12.985
	296.111	167.768
	-	-
	-	-

Белешките кон единечните финансиски извештаи претставуваат интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи

Потпишано во име на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:

Глигор Бишев

Саша Боко

Алвин Аличевик

Драган Илиевски

Претседател на Управен одбор

Член на Управен одбор

Член на Управен одбор

Директор на Сектор за

финансии/Овластен сметководител

ЕДИНЕЧЕН БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На ден 31 декември 2019

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 2019	претходна година 2018	
Активи			
Парични средства и парични еквиваленти	18	5.917.972	
Средства за тргување	19	-	
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	20	-	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	
Кредити на и побарувања од банки	22.1	-	
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	16.128.593	
Вложувања во хартии од вредност	23	1.961.268	
Вложувања во придржани друштва	24	46.598	
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	
Останати побарувања	25	109.720	
Заложени средства	26	-	
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	-	
Нематеријални средства	28	49.157	
Недвижности и опрема	29	233.248	
Одложени даночни средства	30.2	-	
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	
Вкупна активи	24.446.556	21.271.903	
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	33	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	
Депозити на банки	34.1	2.893.189	
Депозити на други комитенти	34.2	15.868.313	
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	
Обврски по кредити	36	1.845.026	
Субординирани обврски	37	620.646	
Посебна резерва и резервирања	38	218.350	
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	8.540	
Одложени даночни обврски	30.2	-	
Останати обврски	39	272.196	
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	
Вкупно обврски	21.726.260	18.847.718	
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	1.662.775	
Премии од акции		558.522	
Сопствени акции		-	
Други сопственички инструменти		-	
Ревалоризациски резерви		-	
Останати резерви		53.147	
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		131.805	
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката	314.047	16.083	
Неконтролирано учество		124.044	
Вкупно капитал и резерви	2.720.296	62.761	
Вкупно обврски и капитал и резерви	2.720.296	2.424.185	
Потенцијални обврски			
Потенцијални средства	42	2.848.874	
	42	-	
Вкупните кон единечните финансиски извештаи претставуваат интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи			
Потпишано во име на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:			
Игор Бишев Третседател на Управен одбор	Саша Боко Член на Управен одбор	Алвин Аличевик Член на Управен одбор	Драган Илиевски Директор на Сектор за финансии/Овластен сметководител

**ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година**

Капитал	Ревалоризациски резерви				Останати резерви				Задолженачки резерви	
	Запаслив каптак	Првични сопствени акции	Други сопствени инструменти	Ревалоризација на резерва за спроведба	Резерва за заштита од ризикот	Останати резерви	Капитална компонента на холдингски финансиски инструменти	Резерви за распределба на акцијите/репо	Вкупно капитал и резерви	Вкупно капитал и резерви
На 1 јануари 2018 година (првична корпорација) на почетната состојба	1.662.775	556.522	-	3.098	-	94.692	-	(120.510)	2.256.417	2.256.417
На 1 јануари 2018 година (претходната година), коригирано	1.662.775	556.522	-	3.098	-	94.692	-	(120.510)	2.256.417	2.256.417
Своеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.783
Останати добивки/(загуби) во периодот кога не се пренесуваат во Евиденцет на учех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.783
Првични во објективната вредност на средствата распределени за продавача подложени инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.303
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.303
- ревалоризацији промени во објективната вредност (нето), префрлати во Билансот на учех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
- дополнителна исправка на вредноста на долговите средства распределени за продавача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
- средствата распределени за продавача	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
- ревалоризацији промени во објективната вредност (нето), префрлати во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
Промени по објективните вредности на инструментите за залоги и споразуменија за залоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
- разлика при измените во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски објекти кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
Останати доделени/(загуби) кои не се пренесуваат во Билансот на учех (наведете детали)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) примиени во запасливото и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.783
Вкупно сопствени и финансиски извештајни година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.768
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.768

Белешките кон единечните финансиски извештаи претставуваат интегриран дел на овие единечни финансиски извештаи

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжение)
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

Вид на резерви	Капитал	Ревалоризациски резерви			Оставени резерви			Задолженка и обврска		Вкупно капитал и резерви на контролираните учесници
		Запишан капитал	Примици ацији (Сопствени ацији)	Други сопствени инструменти	Резерва за ревалоризација на средства за промоција и за расположение и за ненаплатен продажба	Резерва за заштита од ризикот	Оставени ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хидридни финансиски инструменти	
Трансакции со акционери признани во капиталот и резервите:										
Изаделни ацији вклучувајќи периодот на издавање за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издавање за сопствени резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени ацији	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предадени сопствени ацији	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционирати, признати во капиталот и резервите на 31 декември 2018 (претходна година) / 1 јануар 2019 (тековна година)	1.662.775	558.522	-	16.083	-	-	124.044	-	183.271	(120.510)
Корекции на почетната состојба на 1 јануари 2019 година (тековна година), коригирано	1.662.775	558.522	-	16.083	-	-	124.044	-	183.271	(120.510)
										2.424.185

Белешките кон единичните финансиски извештаи претставуваат интегриран дел на овие единични финансиски извештаи

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжение)
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

Капитал	Запаси и капитал во штедни барајди	(Сопствени акцији)	Други сопствените инструменти	Ревидираниот резерви			Задолжена лифтина	Вкупно капитал (акумулиран затуби)	Вкупно капитал и резерви „Накондот само уестас“	
				Резерви од курсни разлики од вложување во странско рачунатво	Резерви за запаси са признаени за неизплатени побарувачи	Останати резерви и запаси резерви				
Секојдневната година Добив/Затуба) за финансиската година Добив/Затуба) 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добиви/затуби) во периодот кога не се признаваат во Балансот на услуги Промени во објектите на вредност на среќствата расположена за продава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнителни инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Непрепарализирани помошни во објектите на вредност (нето) реквизитарски промени во објектите на продажба (нето), префронтен во Балансот на вредност на среќствата за расположена за продава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Дополнителни исплати на вредност на објектите на среќства распределени 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Стапирање на исправни на вредностите на објектите на среќства распределени 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственичи инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- непрепарализирани промени во објектите на вредност (нето) реквизитарски промени во објектите на вредност (нето), поставени во Останати резерви. Помеѓу то објектите на вредност во инструментите 38 запаси и рачник од парничите таксони во објектите на вредност на инструментите за запаси и рачник од нето- расточите во странско	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Курсни разлики од вложувања во страница работите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Односно балансни (среќства/об做起и) признаени во капитал и резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитите за финансиски об做起и кога се мери по сопствена вредност Останати добиви/затуби) кога не се признаваат во Балансот на услуги (неделете изгледи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно капитал и резерви признани во капитал и резерви Еквипо споделате добрива/затуба) за финансиската година	37.064	-	-	-	-	-	-	-	37.064	-
	37.064	-	-	-	-	-	-	-	256.047	-
	37.064	-	-	-	-	-	-	-	256.111	-

Белешките кон единичните финансиски извештаи претставуваат интегриран дел на овие единични финансиски извештаи

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжение)
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

Капитал	Преимни од акции	(Сопствен акции)	Други сопствен инструменти	Ревалоризациски резерви		Резерв за западните валутни разлики	Останати резерви	Запасни резерви	Остаток на капитални коштотеки на финансиски инструменти	Задолжение добивка	Вкупно капитал и резерви, кој преплатата на акционерите на браншата	Вкупно капитал и резерви
				Ревалоризациски резерви иски резерва за средоточни расположени ии за предавање	Резерв за западни валутни разлики							
Запишан капитал				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, променаващи во капиталот и резервите:												
Издавени акции во текот на периодот				-	-	-	-	-	-	(7.761)	-	-
Изворување за запасни резерви				-	-	-	-	-	-	(175.510)	55.000	120.510
Изворувања за останати резерви				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Димитријчи				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, променаващи во капиталот и резервите				-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2019 (четврта година)	1.682.775	5558.522	-	53.147	-	-	-	131.805	-	255.047	55.000	2.720.296
												2.720.296

Белешките кон единечните финансиски извештаи претставуваат интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи

Потпишано во име на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:

Глигор Бишев

Саша Боко

Алвин Аличевски

Драган Илиевски
Директор на Сектор за финансии/Овластен сметководител

Претседател на Управен одбор

Член на Управен одбор

Алвин Аличевски

Член на Управен одбор

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	284.281	172.594
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	22.331	17.855
недвижности и опрема	37.325	37.690
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства		
продажба на недвижности и опрема	(9.164)	(3.489)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства		
продажба на недвижности и опрема	23	
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		
Приходи од камата	(825.203)	(750.744)
Расходи за камата	157.323	148.823
Нето-приходи од тргување		
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	900.152	1.234.301
ослободбена исправка на вредноста	(918.038)	(1.123.636)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		
дополнителни загуби поради оштетување	10.000	10.230
ослободени загуби поради оштетување		
Резервирања		
дополнителни резервирања	8.872	10.598
ослободени резервирања	(1.777)	(1.299)
Приходи од дивиденди	(8.113)	(16.935)
Удел во добивката/(загубата) на придрожените друштва		
Останати корекции	220	11.450
Наплатени камати	821.999	760.935
Платени камати	(169.185)	(152.881)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива	311.046	355.492
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување		
Дериватни средства чувани за управување со ризик		
Кредити на и побарувања од банки		
Кредити на и побарувања од други комитенти		
Заложени средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	20.213	3.078
Задолжителна резерва во странска валута	(97.194)	(216.604)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи		
Останати побарувања	(20.674)	21.144
Одложени даночни средства		
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување		
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		
Депозити на банки	1.832.155	337.625
Депозити на други комитенти	929.285	2.481.222
Останати обврски	41.830	36.471
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	904.040	468.860
(Платен)/поярат на данок на добивка	(11.583)	(10.074)
Нето паричен тек од основната дејност	892.447	458.786

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

ЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК (продолжение)
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

Паричен тек од инвестициската дејност
(Вложувања во хартии од вредност)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност
(Одливи за вложувањата во подружници и придржени друштва)
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придржени друштва
(Набавка на нематеријални средства)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства
(Набавка на недвижности и опрема)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба
(Останати одливи од инвестициската дејност)
Останати приливи од инвестициската дејност
Нето паричен тек од инвестициската дејност

Паричен тек од финансирањето
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)
Приливи од издадените должнички хартии од вредност
(Отплата на обврските по кредити)
Зголемување на обврските по кредити
(Отплата на издадените субординирани обврски)
Приливи од издадените субординирани обврски
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот
(Откуп на сопствени акции)
Продадени сопствени акции
(Платени дивиденди)
(Останати одливи од финансирањето)
Останати приливи од финансирањето
Нето паричен тек од финансирањето

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
(685.606)	(279.832)	
654.531	527.427	
	(46.598)	
(17.633)	(31.169)	
(19.670)	(21.756)	
9.445	3.488	
5.103	16.935	
(53.830)	168.495	
(527.041)	(732.452)	
658.805	338.222	
(95)	43	
131.669	(394.187)	
254	(719)	
(1.253)	(528)	
969.287	231.847	
3.855.703	3.623.856	
4.824.990	3.855.703	

Белешките кон единечните финансиски извештаи претставуваат интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи.

Потпишано во име на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје:

Глигор Бишев

Претседател на Управен одбор



Саша Боко


Член на Управен одбор

Алвин Аличевик

Член на Управен одбор

Драган Илиевски

Директор на Сектор за финансии/Овластен сметководител



БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

1. ВОВЕД

a) Општи информации

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје (во понатамошниот текст "Банката") е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на нејзиното регистрирано седиште е ул. "Македонија" бр. 9 - 11, Скопје, Република Северна Македонија.

Банката е овластена од Народна Банка на Република Северна Македонија за вршење на следните активности:

- Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
- Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- Издавање и администрацирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
- Издавање на електронски пари, доколку е уредено со посебен закон;
- Финансиски лизинг;
- Менувачки работи;
- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- Брз трансфер на пари;
- Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- Изнајмување на сефови, остава и депо;
- Тргување со инструменти на пазарот на пари;
- Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;
- Тргување со хартии од вредност;
- Тргување со финансиски деривати;
- Чување на хартии од вредност за клиенти;
- Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловна стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;
- Продажба на полиси за осигурување;
- Посредување во склучување договори за кредити и заеми;
- Обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;
- Економско-финансиски консалтинг;
- Застапување во осигурување;
- Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или;
- Инвестициско советување на клиенти;
- Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
- Давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови.

Вкупниот број на вработени на Банката на 31 декември 2019 година изнесува 297 вработени (2018: 311 вработени). Банката своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку мрежа на 26 експозитури (2018: 26 експозитури).

Банката е членка на Штаермеркише Шпаркасе со седиште во Грац, Австрија, која поседува 99,74% (2018: 99,74%) од капиталот на Банката. Индиектен и краен сопственик на Банката претставува ЕРСТЕ Банка, Република Австрија.

На 31 декември 2019 и 2018 година, Банката поседува 49% од уделите со право на глас во ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, како и 100% од уделите во друштвото за градежништво, трговија и услуги С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје, кои до 3 јуни 2016 година беа во целосна сопственост на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје.

С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје е трговско друштво кое се занимава со купување и продажба на сопствен недвижен имот. Тоа е иницијално основано на 16 декември 2014 година од страна на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, со специјална намена за комплетирање и продажба на станбени згради, заложени како обезбедување од страна на правно лице, кон кое Банката имаше нефункционално побарување.

На 4 ноември 2019 година Групацијата Шпаркасе (Штаермеркише банка и Шпаркасен АГ) официјално стана нов сопственик на Охридска банка, со тоа што купи 91,57 проценти од акциите за 48 милиони евра. На овој начин Штаермеркише Шпаркасе стана четврта најголема банкарска групација во Македонија со пазарно учество од околу 14 проценти. Оваа трансакција исто така

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

a) Општи информации (продолжение)

претставува и најголема бизнис инвестиција во регионот оваа година. Двете банки, Охридска банка АД Скопје и Шпаркасе Банка Македонија, сега ќе опслужуваат повеќе од 132.000 клиенти во земјата, нудејќи им производи и услуги, како и експертиза која доаѓа од Ерсте Групацијата.

Акциите на Банката се внесени на редовниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност, во подсегментот Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување, а кодот под кој се тргуваат е следниот:

Шифра на хартија од вредност	ИСИН број
INB (обична акција)	MKINBA101012

Финансиски извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 23 април 2020 година.

б) Основи за подготвување на единечните финансиски извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени единечните финансиски извештаи

Овие единечни финансиски извештаи на Банката се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,166/12,70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/2014, 41/2014, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,81/16, 64/18 и 120/18), Законот за банки („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19), подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна Банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: „НБРСМ“), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) („Службен весник на РСМ“ бр. 83/17) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17, и 149/18), кои се пропишани од страна на НБРСМ и се во примена од 1 јануари 2018 година.

Новите критериуми за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки според степенот на ризичност се утврдени во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18), која е со примена од 1 јули 2019 година.

Стандарди кои се објавени, а сè уште не се во примена

На датумот кога овие единечни финансиски извештаи беа авторизирани за издавање од страна на Управниот одбор на Банката, не постојат објавени стандарди кои се уште не се во примена.

Презентација на единечните финансиски извештаи

Придружните единечни финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17, и 149/18).

Раководството на Банката го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и нивните толкувања врз единечните финансиски извештаи, како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Одлуката и вреднувањата на средствата, обврските, приходите и расходите во согласност со барањата на Методологијата.

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

6) Основи за подготвување на единечните финансиски извештаи (продолжение)

Презентација на единечните финансиски извештаи (продолжение)

Приложените единечни финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба кои се вреднуваат по објективна вредност, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Презентацијата на единечните финансиски извештаи во согласност со Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките, пропишана од страна на НБРСМ бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и на други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од процените износи. Презентираните единечни финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари (МКД илјади). Денарот претставува функционална и известувачка валута на Банката за целите на известувањето до НБРСМ.

Банката исто така подготви консолидирани финансиски извештаи за Банката и нејзината подружница ("Групата"). Во консолидираните финансиски извештаи, подружницата е целосно консолидирана. Консолидираните финансиски извештаи се достапни на веб страната на Банката.

Употреба на проценки и претпоставки

Подготовката на единечните финансиски извештаи е во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките, кои се пропишани од страна на НБРСМ и бара користење на проценки и претпоставки кои имаат влијание на прикажаните средства и обврски, потенцијалните средства и обврски на денот на финансиските извештаи и прикажаните износи на приходите и расходите за време на извештајниот период. Овие проценки се оценуваат на континуирана основа и се базираат на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и активности, како и на претходните искуства.

Загуби поради оштетување од кредити и побарувања

Банката го разгледува портфолиот на кредити и побарувања за да го процени оштетувањето на месечна основа. При одредувањето дали една загуба од оштетување треба да се искаже во единечниот Биланс на успех, Банката расудува во однос на тоа дали постојат забележливи податоци кои навестуваат дека има мерливо намалување на проценетиот иден паричен тек од некое портфолио на кредити пред намалувањето да може да биде идентификувано со поединечен кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува забележливи податоци кои навестуваат дека постои неповољна промена во плаќањето на заемопримачите во Банката, или во државните или локалните економски услови кои се однесуваат на неизвршувањата на обврските за активата во Банката.

Раководството користи проценки кои се базираат на искуство на историски евидентирани загуби на активата изложена на кредитниот ризик и на објективни докази на оштетувања сплични на оние во портфолиот кога се проектира идниот готовински тек. Методологијата и претпоставките кои се употребуваат за проценка на износот и времето на идните готовински текови се разгледуваат за ревидирање на редовна основа со цел да се намали било какво несовпаѓање помеѓу проценетите загуби и стварно настанатите загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

б) Основи за подготвување на единечните финансиски извештаи (продолжение)

Употреба на проценки и претпоставки (продолжение)

Вонбилансна евиденција

Банката презема обврски во текот на своите деловни активности по основ на кредитни пласмани евидентирани на сметките од вонбилансната евиденција, што првенствено вклучуваат гаранции и акредитиви. Овие финансиски обврски се евидентираат во единечниот Биланс на состојба кога ќе можат да се повратат. Резервирање поради оштетување поврзано со вонбилансните потенцијални и превземени обврски е објавено во рамките на "оштетување на финансиски средства" во оваа Белешка, и е вклучено во единечниот Биланс на состојба како обврска.

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Подетални информации за објективната вредност на финансиските инструменти се дадени во Белешка 5.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период, или, пак, во периодот на проценка и во идните периоди, ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во единечните финансиски извештаи се наведени во Белешка 1.г).

Финансиските извештаи на Банката се подгответи во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 1 в) кон единечните финансиските извештаи.

в) Значајни сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие единечни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на единечниот Биланс на состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во единечниот Биланс на успех во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на единечниот Биланс на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1 ЕУР	61,4856 Денари	61,4950 Денари
1 USD	54,9518 Денари	53,6887 Денари
1 ЦХФ	56,5593 Денари	54,7742 Денари

Пребивање (нетирање)

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во единечниот биланс на состојба на нето основа во случаи кога нетирањето на признатите износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)
 - в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Споредливи податоци

Каде што е неопходно, споредливите податоци се променети за да се усогласат со промените во презентацијата на тековната година. Вложувањето во Шпаркасе Лизинг ДОО е презентиран во позиција Вложувања во придржани друштва, евидентиран по набавна вредност.

Приходи и расходи по камати

Приходите и расходите по камати се признати во единечниот Биланс на успех за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна каматна стапка е метод на мерење на финансиските средства и обврски според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите и расходите од камата во периодот на очекуваното доспевање на финансиските инструменти.

Ефективната каматна стапка со чијашто примена сегашната вредност на сите идни парични приливи се изедначува со сегашната вредност на сите идни парични одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент. При пресметувањето на ефективната каматна стапка, Банката го проценува паричниот тек, земајќи ги во предвид сите договорни услови на финансискиот инструмент (на пример, однапред платени опции) освен идните кредитни загуби. Пресметката ги вклучува добиените или исплатени надоместоци помеѓу договорените страни, кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти.

Доколку, во текот на животниот век на финансискиот инструмент настанат значителни промени во договорните парични текови (освен исправката на вредноста), кои не предизвикуваат депризнањање на финансиското средство (на пр.: продолжување на договорниот период на наплата, промена на каматната стапка, и сл.), и за кои банката утврдила дека сè уште ги исполнуваат условите да се класифираат и да се мерат по амортизирана набавна вредност Банката на датумот на измената ја утврдува новата сметководствена вредност на изменетото средство еднаква на сегашната вредност на идните очекувани изменети парични текови, дисконтирани со примена на првичната/оригиналната ефективна каматна стапка.

Разликата помеѓу новата сметководствена вредност на изменетото средство и сметководствената вредност на средството пред да настане измена на договорните парични текови, се признава како добивка или загуба од измената во Билансот на успех во рамки на сметките за приходи за камата, како и на сметките за акумулирана амортизација во рамки на соодветната група сметки за финансиското побарување во Билансот на состојба.

Приходи од надомести и провизии

Приходите од провизии и надомести воглавно се состојат од финансиски услуги што ги извршува Банката вклучувајќи издавање на гаранции, отварање на акредитиви, платен промет во земјата и странство и други услуги. Приходите од надоместоци и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаниите, кога услугата е обезбедена.

Приходи од дивиденди

Дивидендите се признаваат во единечниот Биланс на успех кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата и кога приливот на економски користи е веројатен.

Нето приходи од тргување

Нето приходи од тргување претставуваат реализирани и нереализирани промени во објективната вредност при последователно мерење, добивка или загуба при отуѓување, дивиденди, приходи и расходи од камати на средствата и обврските за тргување и дериватите за тргување. Нето приходите од тргување се мерат според промената на објективната вредност на финансиските средства и обврски за тргување која претставува разлика помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност, на датумот на единечниот Биланс на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Нето приходи од тргувanje (продолжение)

Нето приходите и расходите од курсни разлики претставуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлекуваат од:

- порамнување на трансакции во странска валута на монетарни и немонетарни ставки во текот на целата финансиска година и
- курсирање на монетарни ставки деноминирани во странска валута на датумот на единечниот Биланс на состојба.

Останати приходи од дејноста

Во оваа група на приходи спаѓаат:

- добивка од продажба на финансиски средства расположиви за продажба;
- приход од дивиденди од финансиски средства расположиви за продажба;
- добивка од отуѓување на недвижности и опрема и на нематеријални средства која претставува разлика помеѓу приливите од продажбата и нивната нето сметководствена вредност на денот на отуѓувањето;
- приходи од наплатени претходно отпишани кредити и побарувања;
- приходи од наеми од оперативен лизинг;
- приходи од минати години;
- нето ослободувања на резервирањата по поединечен вид на резервирање (за пензиски и други користи на вработените, за потенцијалните обврски на судски спорови и други резервирања) и
- други приходи.

Приходот се признава и се мери согласно соодветниот стандард за одредено средство, врз чија основа е остварен приходот.

Загуби поради оштетување / Исправка на вредноста на финансиските средства

Загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу сметководствената вредност и надоместливата вредност на финансиските средства, како сегашна вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со првобитната ефективна каматна стапка на финансиските средства:

- кредити на и побарувања од банки и од други юмитенти;
- финансиски средства кои се чуваат до достасување и
- финансиски средства расположиви за продажба.

Загуба поради оштетување се признава во моментот кога постои доказ дека сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ и се признава во единечниот Биланс на успех како исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето основа.

Кога причините за исправката на вредноста (загубата поради оштетување) ќе исчезнат, треба да се анулира претходно признаената исправка на вредност преку единечниот Биланс на успех во позиција „Исправка на вредноста (загуби поради оштетување) на финансиските средства, на нето основа“. Последователни ослободувања на исправката на вредност се признава само за финансиски средства што се евидентирани по амортизирана набавна вредност и за должничките инструменти расположиви за продажба.

Последователни ослободувања на исправката на вредност не се признаваат за финансиски средства кои се мерат по набавна вредност и за сопственички инструменти класифицирани како расположливи за продажба.

Исправката на вредност (загуби поради оштетување) се мери и признава:

- на поединечна основа, за финансиските средства кои се поединечно значајни ставки/изложености;
- на групна основа, за група на слични финансиски средства за кои поединчна исправка на вредноста не може да се определи или не е определена.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Загуби поради оштетување на нефинансиски средства

Загуба поради оштетување на нефинансиски средства претставува разлика помеѓу сметководствената вредност и надоместливиот износ на:

- недвижности и опрема;
- нематеријални средства;
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања;
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група на отуѓување и
- останати средства.

Банката проценува, на секој датум на единечниот Биланс на состојба, дали постои некој објективен доказ дека нефинансиското средство или група на нефинансиски средства се оштетени.

Загуба поради оштетување се признава во моментот кога постои доказ дека сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ на нефинансиските средства и се признава во единечниот Биланс на успех како загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа.

Кога причините за загубата поради оштетување ќе исчезнат, треба да се анулира претходно признаената загуба преку единечниот Биланс на успех на позиција загуби поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа, но најмногу до износот на претходно признаените загуби поради оштетување.

Последователни ослободувања на загубата поради оштетување не се признаваат за преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања.

Трошоци за вработени

Трошоците за вработени се состојат од:

- краткорочни користи за вработените (плати, задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување, персонален данок, краткорочни платени отсуства, бонуси и др.);
- долгорочни користи за вработените (јубилејни награди, користи при пензионирање и др.) и
- придонеси кон планови за дефинирани придонеси (уплати на придонеси во посебен фонд).

Краткорочните користи се признаваат во моментот на настанување кога соодветната услуга ќе се добие. Краткорочните користи се мерат по недисконтиран износ кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос и се признаваат во единечниот Биланс на успех како расход.

Долгорочните користи се мерат според сегашната вредност на обврската за дефинираните користи на датумот на единечниот Биланс на состојба, намален за објективната вредност на средствата на планот на датумот на единечниот Биланс на состојба од кои обврските треба да се подмират директно. Секоја актуарска добивка или загуба се признава во единечниот Биланс на успех во периодот во кој настанале.

Амортизација на нематеријални средства

Амортизацијата на нематеријалните средства се распределува врз систематска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба. Банката проценува дали корисниот век на употреба на нематеријалното средство е конечен или бесконечен и доколку е конечен, должината на употреба го претставува неговиот корисен век на употреба.

Пресметката на амортизацијата започнува кога средството станало расположливо за употреба и престанува кога средството е класифицирано како чувано за продажба или се депризнава. Амортизацијата продолжува да се пресметува за нематеријалните средства кои се ставени надвор од употреба. Банката ги амортизира сите нематеријални средства поодделно, групирајќи ги во амортизацијски групи оние средства кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација.

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Амортизација на нематеријални средства (продолжение)

Стапките на амортизација се одредени така да вредноста на нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на нивната корисност.

Амортизацијата се пресметува според праволиниска метода и трошокот за амортизацијата за секој период се признава како расход во единечниот Биланс на успех во позицијата „Амортизација“.

Периодот за пресметка на амортизација (остатокот на вредноста и корисниот век на употреба на средството) и методот за амортизација се проверува на крајот од секоја финансиска година и доколку се утврди промена истата треба да се евидентира како промена на сметководствена проценка, перспективно во тековниот и во идните периоди.

Амортизација на материјални средства

Амортизацијата на материјалните средства се распределува врз систематска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба. Пресметката на амортизација започнува кога средството станало расположливо за употреба и престанува кога средството е класифицирано како чувано за продажба или се депризнава. Амортизацијата продолжува да се пресметува за материјалните средства кои се ставени надвор од употреба. Банката ги амортизира сите материјални средства поодделно, групирајќи ги во амортизациски групи оние средства кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација.

Земјиштето има неограничен век на употреба и не се амортизира. Уметничките дела не се амортизираат.

Стапките на амортизација се одредени така што вредноста на материјалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на нивната корисност.

Амортизацијата се пресметува според праволиниски метод и трошокот за амортизацијата за секој период се признава како расход во единечниот Биланс на успех во позицијата „Амортизација“.

Проценетиот корисен век на материјалните средства е како што следи:

- Градежни објекти: 20-40 години
- Транспортни средства: 5-10 години
- Мебел и останата опрема: 4-10 години

Периодот за пресметка на амортизација (остатокот на вредноста и корисниот век на употреба) и методот за амортизација се проверува на крајот од секоја финансиска година и доколку се утврди промена истата треба да се евидентира како промена на сметководствена проценка, перспективно во тековниот и во идните периоди.

Останати расходи од дејноста

Во групата на останати расходи од дејноста спаѓаат: административни трошоци, загуба од продажба на финансиски средства расположливи за продажба, загуба од отуѓувањето на недвижности и опрема, загуба од отуѓување на нематеријални средства, расходите за посебна резерва и за резервирања на нето основа и останати трошоци кои не можат да се категоризираат во специфична позиција.

Останати расходи од дејноста се признаваат врз основа на принципот на директна поврзаност со приходите односно кога постои спротивставување на трошоците со приходите.

Останати расходи од дејноста се признаваат и евидентираат врз основа на стварно настанати трошоци исказани по веродостојни сметководствени документи (фактури, договори, пресметки).

Финансиски средства

Банката во согласност со примената на новата Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовкa на финансиски извештаи, ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка и финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех. Банката ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање, а врз основа на деловниот модел на банката за управување со финансиските средства и карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност

Во оваа категорија се класифицираат средства кои Банката ги управува со цел наплата на договорните парични текови и согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ. Кредитното портфолио на Банката ги исполнува критериумите за мерење по амортизирана набавна вредност.

Кредитите и побарувањата почетно се мерат по нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци коишто се директно поврзани со стекнувањето или издавањето на финансиското средство. Кредитите и побарувањата почетно се евидентираат по нивната набавна вредност единствено кога станува странка на договорните одредби на инструментот.

После почетното признавање, кредитите и побарувањата се евидентираат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Добивката или загубата од последователното мерење се признава во нето добивката или загубата само кога средствата се оштетени или се депризнаени, како и преку процесот на амортизација.

Тука спаѓаат и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка

Банката ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен принос, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства и слично, и согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата – датумот на кој што банката има обврска да го купи или продаде средството. Последователно, по иницијалното признавање, финансиските средства расположливи за продажба се евидентираат според нивната објективна вредност без намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при продажба или отуѓување.

Добивките и загубите кои се јавуваат од промени во објективната вредност се признаваат директно во капиталот, се до моментот на престанок на признавањето или во случај на нивно оштетување, при што акумулираните добивки или загуби, претходно признаени во капиталот, се признаваат во тековните добивки или загуби.

Сепак, каматата пресметана користејќи го методот на ефективна каматна стапка, позитивните и негативните курсни разлики на монетарните средства класифицирани како расположливи за продажба, како и дивидендите се признават во единечниот Биланс на успех за тековниот период.

Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех

Банката за да класифицира средства во оваа категорија, потребно е да ги управува овие финансиски средства преку активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата, реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност. Тука спаѓаат средства за тргување, Дериватни средства чувани за управување со ризик

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање. Банката не располага со портфолио од овој тип на класификација.

Квантитативни информации за направената класификација на финансиските инструменти на Банката е дадена во белешка 1.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Оштетување на финансиски средства

Банката на редовна основа проценува и признава исправка на вредноста/оштетување за очекуваните кредитни загуби на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност и на должничките финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка. Истотака, Банката проценува и признава очекуваните кредитни загуби и за вонбилансната кредитна изложеност и за побарувањата врз основа на договорите за наем, побарувањата од купувачи и останати побарувања коишто се дел од изложеноста на кредитниот ризик, дефинирана во Одлуката за управување со кредитниот ризик.

Утврдувањето на износот на очекувани загуби се темели врз следните основни принципи: мерење и признавање на очекуваните кредитни загуби за целиот животен век на финансиското средство и/или за вон-билансната кредитна изложеност, треба да ги рефлектира/претставува очекувањата за кредитниот квалитет, влошувања и подобрувања, во текот на целиот животен век на средството, да реагира на информациите за промените на кредитниот квалитет на финансиското средство и/или за вон-билансната кредитна изложеност, така што во случај на информација за очекувано позначајно влошување на кредитниот квалитет, ќе се пренесе во полоша категорија на ризик.

Финансиски средства со низок кредитен ризик (Група 1) се оние средства коишто ги исполнуваат следните критериуми:

- имаат низок ризик од неисполнување
- оценето е дека должникот, краткорочно, има капацитет за исполнување на обврските очекувањата/согледувањата на банката се дека долгороично, негативните промени во економските и деловните услови би можеле, но не значително да ја намалат способноста на должникот да ги исполнува своите обврски.

Во Групата 2 се класификуваат оние финансиски средства кои имаат значително влошување на кредитниот ризик по првичното признавање, но сè уште нема објективни докази за настанување на загуба/оштетување.

Во Групата 3 се класификуваат оние финансиски средства за кои има еден или повеќе објективни докази дека настанало оштетување. Објективни докази дека настанало оштетување се:

- значајни финансиски потешкотии на кредитокорисникот или издавачот на должнички финансиски инструмент;
- непочитување на договорот, како на пр. значително доцнење во плаќањата или неплаќање;
- доверителите на кредитокорисникот му имаат одобрено одредени олеснувања, поради неговата влошена финансиска состојба;
- постои можност дека над кредитокорисникот ќе започне постапка за стечај или друг вид финансиска реорганизација;
- непостоење (исчезнување) на активен пазар за финансиското средство, поради финансиски потешкотии на издавачот;
- купување или издавање финансиско средство, по значителен дисконт поради настанатите кредитни загуби.

Банката врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни.

Доколку Банката утврди дека не постои објективен доказ за оштетување на поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Загубата од исправката на вредност на активните билансни побарувања го претставува износот утврден како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови.

Сегашната вредност на активните билансни побарувања се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања со употреба на првобитната ефективна каматна стапка утврдена врз основа на договорот.

Износот на посебната резерва за активните вонбилансни позиции на поединечна основа е еднаков на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови врз основа на плаќања на Банката по преземените потенцијални обврски и наплати од клиентот, дисконтирани со тековна пазарна цена

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Оштетување на финансиски средства (продолжение)

на безризични хартии од вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваното плаќање или наплата, односно доколку не постои таква цена се зема тековната пазарна цена на безризични хартии од вредност со најблиска рочност до рочноста на очекуваното плаќање.

Доколку кредитот или средството кое се чува до достасување има променлива каматна стапка, стапката за мерење на било која загуба од оштетување е ефективната каматна стапка утврдена според договорот, важечка на денот на утврдување на сегашната вредност на очекуваните парични текови.

Пресметката на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови на финансиското средство кое е обезбедено со средство земено како обезбедување (колатерал), ги искајкува паричните текови кои можат да се јават од реализација на обезбедувањето, намалени за трошоците за стекнување и продажба на обезбедувањето, само доколку се исполнети условите од Одлуката за управување со кредитниот ризик, а се однесуваат на обезбедувањето.

За целите на групна проценка на исправката на вредност, финансиските средства се групираат врз основа на слични карактеристики за кредитен ризик (т.е врз основа на постапката за групирање на финансиските средства на Банката, земајќи ги во предвид типот на средствата, индустриската и географската локација, типот на обезбедувањето, статусот на пречекорена достасаност и други релевантни фактори).

Тие карактеристики се релевантни за проценката на идните парични текови за групите од таков вид на средства коишто се проценуваат, така што тие се показатели за способноста на должниците да ги платат сите износи кои се должат, согласно условите од договорот.

Реструктуирање на побарување

Реструктуирање на побарување значи воспоставување кредитна изложеност од страна на Банката за замена на едно или повеќе постоечки побарувања или промена на постоечката кредитна изложеност, при што се извршени измени на договорните услови коишто се резултат на влошената финансиска состојба на клиентот, што меѓу другото вклучува:

- Продолжување на рокот на достасување;
- Намалување на каматната стапка;
- Намалување на висината на побарувањето (главница и/или достасана камата и провизија) преку отпис;
- Капитализација на камата;
- Консолидација на повеќе побарувања во едно побарување со менување на договорните услови или
- Други слични активности.

Капитализација на камата преставува припишување или конверзија на побарување врз основа на камата во побарување врз основа на главница.

При реструктуирање на побарување, Банката е должна да ги почитува критериумите за класификација на кредитната изложеност настаната како резултат на реструктуирањето.

Нето ефектот од реструктуирањето на побарувањето не смее да доведе до зголемување на финансискиот резултат на Банката, освен во случаи на намалување на кредитната изложеност како резултат на наплата. Во период од шест месеци по извршеното реструктуирање Банката не смее да евидентира приход врз основа на ослободување исправка на вредноста/посебна резерва, којшто не е резултат на наплата на кредитната изложеност.

По исклучок, Банката може да одреди подобра категорија на ризик и/или да пресмета понизок износ на исправка на вредноста/посебна резерва, само доколку кредитната изложеност настаната како резултат на реструктуирањето е обезбедена со првокласен инструмент за обезбедување.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. **ВОВЕД (продолжение)**

в) **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

Оштетување на финансиски средства (продолжение)

Банката може да врши капитализација на камата само доколку таа е дел од реструктуирањето на побарувањето.

Банката е должна при секое реструктуирање на побарување да изврши анализа на причините поради кои се врши реструктуирањето.

Отпис на побарувања

Во случај на ненаплатливост на кредитот, истиот се отпишува наспроти соодветното резервирање поради оштетување. Таквите кредити се отпишуваат откако ќе се завршат сите неопходни процедури и ќе се утврди износот на загубата.

Банката може да врши делумен или целосен отпис на побарувањата при што отписаното побарување се пренесува на посебна вонбилансна сметка и за него Банката води посебна евиденција во период од најмалку десет години.

Банката врши отпис на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно издвојува посебна резерва од 100%.

Последователните надоместувања на претходно отписаните износи го намалуваат износот на резервирањето поради оштетување на кредитите, во корист на тековните добивки.

Доколку, последователно, износот на загубата од оштетување се намали и намалувањето може објективно да се поврзе со настан кој се случува по признавањето на оштетувањето (како што е подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признатата загуба од оштетување се намалува преку корекција на сметката на резервирањето. Износот на намалувањето се признава во корист на тековните добивки.

За вложувањата во сопственички инструменти исправка на вредноста не се пресметува.

Нематеријални средства

Почетно нематеријалните средства кои се стекнати од Банката, се искажани според набавната вредност, а последователно се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и за акумулирани загуби поради оштетување.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување.

Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Банката кои најверојатно ќе создадат економски користи кои ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства.

Сите други издатоци се признаваат во единечниот Биланс на успех во моментот на настанување. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирали користејќи праволиниска метода во текот на период од четири години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирали користејќи праволиниски метод во текот на период од четири години.

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

1. **ВОВЕД (продолжение)**
- в) **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

Недвижности и опрема

Недвижностите се состојат од земјиште и градежни објекти. Недвижностите и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и за акумулирани загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Последователните издатоци се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Банката поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во единечниот Биланс на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Истите се вклучуваат во единечниот Биланс на успех.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Банката на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Во категоријата преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања влегуваат земјиште, згради, опрема и други вредности кои се добиени во замена за наплата на ненаплатени побарувања.

Преземените средства се признаваат во моментот на стекнување на правна основа за запишување на сопственоста, односно кога се исполнети следниве критериуми: кредитот или друго побарување законски да се смета дека е подмилено во моментот на преземањето на средството ставено како обезбедување за тој кредит или за друго побарување, со што критериумите за депризнања на кредитот/побарувањето се исполнети; сите права и ризици кои произлегуваат од преземеното средство се пренесени на Банката; преземеното средство ќе создаде идни економски користи кои ќе претставуваат прилив за Банката и може веродостојно да се измери неговата набавна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжение)

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања првично се признаваат по почетна сметководствена вредност, односно по пониската вредност од: набавната вредност (сметководствената вредност) на кредитот или побарувањето пред исправката на вредност на денот на преземањето на средството, односно вредноста наведена во актот донесен од страна на надлежен орган од кој произлегува правната основа за стекнување на сопственост и проценетата објективна вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба (нотарски трошоци, даноци и сл.) кои ќе паднат на товар на Банката.

На датумот на преземање, Банката е должна да обезбеди процена на пазарната вредност на преземеното средство којашто е важечка на датумот на преземање на средството и во единечниот Биланс на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство.

Доколку износот на затворената исправка на вредноста/посебна резерва е поголем од оштетувањето кое е искнинено на датумот на преземањето, Банката оваа разлика треба да ја признае како ревалоризациона резерва, која претставува дел од дополнителниот капитал на Банката.

Доколку соодветното побарување подмилено со преземање на хартии од вредност и удели било претходно оштетено, исправката на вредност (загубата поради оштетување) треба да се ослободи низ единечниот Биланс на успех.

Делот од побарувањето кој што не е наплатен со преземање на средство, Банката може да го отпише.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања (со исклучок на преземените хартии од вредност и удели) последователно се мерат по пониската вредност од сметководствената вредност и проценетата вредност намалена за трошоците за продажба. Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Банката е должна да обезбеди проценка на вредноста на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања и во единечниот Биланс на успех да прикаже загуба за оштетување на средствата еднаква најмалку на поголемиот износ од: 1) негативната разлика помеѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и 2) 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Во периодот помеѓу две процени на пазарната вредност на преземеното средство, Банката ќе признае во единечниот Биланс на успех дополнителен износ на загуба за оштетување еднаков на негативната разлика помеѓу нето вредноста и износот на објавената намалена продажна цена на преземеното средство.

Доколку Банката не успее да ги продаде средствата кои се преземени до датумот на влегување во сила на "Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања" (Службен весник на РМ. Бр. 50/13 и 26/17) должна е на крајот на петтата година да ја сведе нето вредноста на нула.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања и износот на оштетување се депризнаваат при продажба, кога трајно ќе се повлечат од употреба или во случај на пренамена во основни средства. Реализираниот вишок над сметководствената вредност при продажбата се признава како приход во единечниот Биланс на успех во позицијата Останати приходи од дејноста, а реализираната помала вредност од сметководствената вредност при продажба се признава како расход во единечниот Биланс на успех во позицијата Останати расходи од дејноста.

Банката ќе ја депризнае ревалоризациската резерва за преземеното средство, со ослободување на исправката на вредност на останатите нефинансиски средства преку единечниот Биланс на успех, како и во случај на исклучување на ревалоризациската резерва од дополнителниот капитал на Банката само за износот на добивката по оданочување по Одлука на Собранието на Банката за прераспоредување во резервите или во задржаната нераспоредена добивка.

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

- 1. ВОВЕД (продолжение)**
- в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**
 - Парични средства и еквиваленти**

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и еквиваленти вклучуваат сметки со достасаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување, вклучувајќи готовина и салда во Народна Банка на Република Северна Македонија.

За целите на изготвување на единечниот извештај за паричен тек од паричните средства и парични еквиваленти се исклучува задолжителната резерва во девизи и ограничените депозити.
 - Вложувања во подружници**

Подружниците се правни лица кај кои Банката, директно или индиректно поседува контрола, има право на поврат на вложувањето и може да ја употреби својата управувачка моќ за да влијае врз износот на повратот од вложувањето.

Вложувањата во подружници се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.
 - Придружени друштва**

Придружен друштво е правно лице во кое Банката остварува учество во донесувањето на и управувањето со финансиските и деловните политики и одлуки на другото правно лице, меѓутоа не го контролира тоа правно лице. Учество претставува директно или индиректно поседување на најмалку 20% од вкупниот број на акции или удели или правата на глас на други правни лица, освен ако се покаже дека таквата способност не претставува значително влијание.

Вложувањето во придружен друштво во овие единечни финансиски извештаи се евидентира по набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување. Вложувањата во придружено друштво претставуваат капитална инвестиција во друштвото ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, со 49% право на глас и право на распределба на добивката. Капиталната инвестиција во придружното друштво е извршена во декември 2016 година.
 - Останати средства**

Оваа група на средства ја сочинуваат: побарувања од купувачи, однапред платени трошоци, побарувања од вработените, побарувања за дадени аванси, средства за други намени, побарувања по работи во име и за сметка на други, побарувања по основ на провизии и надоместоци и други побарувања кои не се прикажани во некоја друга позиција од средствата на единечниот Биланс на состојба.

Краткорочните побарувања без наведена каматна стапка вообично се мерат според првобитниот фактурен износ, освен доколку ефектот на инпутирање на каматата би бил значаен. Средства кои се стекнати без купување, треба да се признаат според нивната објективна вредност, освен доколку трансакцијата е без комерцијална основа или објективната вредност на средството (добиено или дадено) не може веродостојно да се измери. Во тој случај, средствата се признаваат според нивната набавна вредност.

Последователно, средството се мери според пониската вредност од неговата сметководствена вредност и нето-вредноста на реализацијата. Нето вредноста на реализацијата е еднаква на проценетата продажна цена намалена за проценетите трошоци за завршување, поправки и проценетите трошоци неопходни да се оствари продажбата.

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат како трошоци на периодот за кој се однесуваат врз основа на соодветен сметководствен документ. Такви трошоци се: платени премии за осигурување, платени закупниини, претплати за списанија и службени гласила и слично.

Приходите кои се однесуваат на тековниот пресметковен период кои достасуваат за наплата во иден период, се искажуваат како активни временски разграничувања. Такви приходи се недостасани пресметани приходи, освен недостасани приходи од камата. Во иден период кога овие активни временски разграничувања ќе доспеат, се пренесуваат на сметката побарувања.

Банката ги класифицира капиталните инструменти како финансиски обврски или како инструменти на капиталот во согласност со суштината на договорните услови на инструментот.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Банката има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

Надоместоци за вработените

Банката плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски Фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови.

Освен тоа, сите работодавци во Република Северна Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон и моментално изнесува две просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Банката пресметува резервирање за пензионирање за да ги алоцира трошоците во периодите во кој припаѓаат. Во согласност со МСС 19 овие користи се определени како денинирани користи за вработените и нивната сметководствената вредност на обврските произлезени од користи за вработените се пресметуваат на крајот на известувачкиот период. Износот на овие обврски на крајот на известувачкиот период ја претставува дисконтирана вредност на идните плаќања. Други долгорочни користи за вработени вклучуваат и јубилејни награди.

Банката не оперира со пензиски планови или планови за други надоместоци при пензионирање, така што нема обврски за пензии. Банката не е обврзана да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

Данок на добивка

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Тековниот данок од добивка се пресметува и плаќа во согласност со Македонскиот Закон за данок од добивка, согласно кој Банката пресмета данок на добивка за 2019 година на бруто добивката утврдена како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи утврдени согласно прописите за сметководство и сметководствените стандарди зголемена за непризнатите расходи за даночни цели утврдени со Законот. Стапката на данок од добивка изнесува 10% (2018: 10%).

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити, останати обврски, субординирани обврски и издадени хартии од вредност.

Депозитите, обврските по кредити, субординираните обврски и издадените хартии од вредност претставуваат главен извор за финансирање на активностите на Банката.

Банката почетно ги признава депозитите, обврските по кредити, субординираните обврски и издадените хартии од вредност на датумот кога настанале.

Депозитите, обврските по кредити, субординираните обврски и издадените хартии од вредност почетно се мерат според нивната набавна вредност зголемена за трансакциските трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Амортизираната набавна вредност на финансиската обврска е износот според кој финансиската обврска е мерена при почетното признавање, намалена за отплатите на главницата, намалена или зголемена за акумулираната амортизација на секоја разлика помеѓу почетниот износ и износот во моментот на достасување.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Останати обврски

Во групата останати обврски спаѓаат: денарски и девизни обврски за провизии, обврски за бруто плати и други обврски кон вработените, обврски за дивиденди, обврски кон добавувачи, обврски по дадени инструменти за плаќање, обврски по работи во име и за сметка на други, примени аванси, пресметани недостасани обврски, одложени приходи и други обврски кои не се прикажани во некоја друга позиција од пасивата на единичниот Биланс на состојба.

Останатите обврски се евидентираат по номинална вредност врз основа на соодветен сметководствен документ (фактура, договор, пресметка) согласно прописите и одлуките на Банката.

Приливи на средства кои не се признаваат како приходи во тековниот период, се одложуваат за иден период, и се евидентираат како пасивни временски разграничувања. Кога приходите ќе се заработкаат тогаш пасивните временски разграничувања се задолжуваат, а се одобруваат приходите. Трошоците за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат за тековниот пресметковен период, а претставуваат обврска во иден период, се евидентираат на пасивни временски разграничувања. Со доспевањето на обврските се врши укинување на пасивните временски разграничувања и се искајуваат обврски.

Депризнања на финансиските обврски

Банката ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

Позајмици

Позајмиците иницијално се признаваат по објективна вредност, што претставува примени приливи (објективна вредност на примените надоместоци) намалени за направените трошоци на трансакцијата. Позајмиците се евидентирани последователно според нивната амортизирана набавна вредност.

Капитал, резерви и плаќања за дивиденди

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции (запишан и уплатен капитал).

(б) Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

(в) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(г) Сопствени акции

Кога Банката откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(д) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски резерви, издвоени во согласност со локалната законска регулатива. Банката е обврзана секоја година да издвојува задолжителен резервен фонд како процент од остварената нето добивка, кој не може да биде помал од 5% од нето добивката за годината, се додека износот на резервите на Банката не достигнат износ од една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

Капитал, резерви и плаќања за дивиденди

Додека резервата не го надмине определениот најмал износ, истата може да се употребува само за покривање на загубите. Кога резервата ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, ако таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со закон, со договорот за Банката, односно со Статутот. Она што во резервата е внесено врз основа на доплата на акционерите, не може да се употреби за дополнување на дивидендата.

Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување

Овие резерви ги сочинува нето кумулативната промена во објективната вредност на средствата, чиишто промени во објективната вредност се признаваат директно во капиталот.

Во ревалоризациската резерва за средства расположливи за продажба се евидентираат добивките и загубите од промените во објективната вредност на финансиските инструменти расположливи за продажба (освен за добивките и загубите од курсните разлики, кои се признаваат во билансот на успех). Кога намалувањето на вредноста на финансиското средство расположливо за продажба се признава директно во ревалоризациската резерва и кога постои објективен доказ дека средството е оштетено, кумулативната загуба треба да се тргне од капиталот и резервите и да се признае во билансот на успех.

(f) Нераспределени добивки

Нераспределните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

(e) Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото. Дивидендите за годината што би биле објавени по датумот на билансирање се обелоденуваат во Белешката за последователни настани (1е).

Доверителски активности

Банката вообично делува како доверител и има останати доверителски својства што резултира во чување или пласирање на средства во име на физички лица или останати институции. Овие средства и приходот кој резултира од нив не се вклучени во овие единечни финансиски извештаи, поради тоа што тие не се средства на Банката.

г) Промена на сметководствените политики, сметководствените проценки и корекција на грешки

Во 2018 година, Банката ги усогласи и примени новите прописи кои беа донесени од страна на НБРСМ во согласност со донесената Методологија. Во текот на 2019 година, Банката нема направено дополнителни промени во сметководствените политики и проценки, ниту евидентирање корекција на грешка.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. **ВОВЕД (продолжение)**

д) Усогласеност со законската регулатива

Банката е усогласена со законската регулатива, односно со Законот за банки (Службен весник на РМ. Бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/15, 153/15 и 190/16), како и останатите подзаконски прописи кои го регулираат нејзиното работење.

Во периодот 27.03.2019 - 17.07.2019 година, НБРСМ спроведе теренска супервизија при што беа посетени неколку експозитури на ШБМ. Предмет на контролата беше трезорското работење, поточно автентичноста и соодветноста на парите во оптек, како и исправноста на машините за бројење на пари. Контролата е завршена и постапено е по препораките од истата. Препораките се затворени и Банката нема дополнителни активности по истата.

Во месец август 2019 година беше започнат вонреден надзор на работењето на ШБМ од страна на Управата за финансиско разузнавање. Предмет на овој надзор беше постапување со предмет за одобрување на станбен кредит за клиент.

Во текот на месец ноември е применен записник од извршениот вонреден надзор, каде беше констатирана една неусогласеност која нема материјално влијание на активностите на Банката.

Во период 02.09.2019-10.10.2019 од страна на НБРСМ беше извршена теренска контрола на работењето на ШБМ. Предмет на контролата беше управување со кредитен ризик, оперативен ризик, респонзивност по претходно изречени мерки, а контролиран период: 31.12.2017-31.07.2019. На 18.12.2019 година е применен Записник за оваа контрола, каде Супервизијата идентификуваше одредени наоди, за што беше подготвен Акцијски план кој вклучува активности за постапување по истите.

Во период 24.10.2019 и 25.10.2019 година беше извршена контрола на работењето на ШБМ од страна на Комисија за хартии од вредност. Предмет на контрола беа документација потребна за реализација на берзанска трансакција, водење на книга на налози, одржување на износот, структурата, начинот и пресметката на одржување на сопствени средства, статусни промени, зголемување и намалување во основна главнина, исполнување на обврски кон КХВ и други документи кои можат да бидат предмет на контрола. По оваа контрола записник е применен на 20.11.2019 година, во кој нема наоди и забелешки, при што е констатирано усогласено работење на ШБМ.

ф) **Обелоденувања за управување со ризиците**

Природата и изложеноста на Банката на различни видови на ризици, како и целите, политиките и процесите на Банката за управување со нив, се обелденети во Белешка 2 и 3.

е) **Настани после датумот на единечниот биланс на состојба**

Оние последователни настани кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Банката на датумот на билансирањето (корективни настани) се рефлектирани во единечните финансиски извештаи. Оние последователни настани кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

1.A. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

во илјади денари	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргувanje	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2019 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	5.917.972	5.917.972
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	16.128.593	16.128.593
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	1.899.110	62.158	-	-	1.961.268
Останати побарувања	-	-	-	-	109.720	109.720
Вкупно финансиски средства	-	1.899.110	62.158	22.156.285	24.117.553	
Финансиски обврски						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	2.893.189	2.893.189
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	15.868.313	15.868.313
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	1.845.026	1.845.026
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	620.646	620.646
Останати обврски	-	-	-	-	272.196	272.196
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	21.499.370	21.499.370

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

1. ВОВЕД (продолжение)

1.А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

во илјади денари	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргувanje	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
2018 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	4.851.491	4.851.491
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	14.027.243	14.027.243
Вложувања во хартии од вредност	-	1.886.235	62.158	-	-	1.948.393
Останати побарувања	-	-	-	-	88.468	88.468
Вкупно финансиски средства	-	-	1.886.235	62.158	18.967.202	20.915.595
Финансиски обврски						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	1.061.034	1.061.034
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	14.928.537	14.928.537
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	1.711.963	1.711.963
Субординирани обврски и хибриден инструменти	-	-	-	-	620.741	620.741
Останати обврски	-	-	-	-	230.366	230.366
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	18.552.641	18.552.641

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Опис на системите на Банката за управување со ризиците

Функциите на управувањето на ризиците се поделени во три главни столба на управувањето со ризиците во Банката, кои се во надлежност на три Сектори во Банката и тоа: Сектор за управување со Кредитен Ризик, Сектор за наплата на проблематични пласмани и управување со колатериали и Сектор за стратешко управување со ризици.

Дирекциите и тимовите во рамки на споменатите сектори се екипирани со стручен кадар кој придонесува за адекватно управување со кредитниот процес од аспект на управување со ризикот на поединечните пласмани, воспоставување и унапредување на процесот на управување со резервациите, воспоставување и управување на процесите за управување со ликвидносниот ризик, пазарните ризици, оперативниот ризик и останати ризици, како и управување со наплатата на проблематичните кредити и управувањето со колатералите.

Во 2019 година, фокусот во управувањето со ризиците беше главно ставен на управувањето со кредитниот ризик како еден од најголемите ризици на кои е изложена Банката, меѓутоа соодветно се следеа и останатите ризици како што се пазарните ризици, ликвидносниот ризик и оперативниот ризик. Согласно прописите, Банката во 2019 го следеше и процесот на интерна оценка на адекватноста на капиталот (ICAAP).

2.1 Кредитен ризик

Во функција на следење на кредитниот ризик Банката има воспоставено адекватна организација на кредитниот процес во Банката, што подразбира сегментација на клиентите, процес на донесување на одлуки со роувоиг-и (кредитни овластувања, минимални стандарди и правила за финансирање на физички и правни лица; рејтинг модели за физички и правни лица, кредитна политика на Банката, функција на управување со колатералите и наплата на проблематичните кредити.

Една од главните цели во делот на управувањето со кредитниот ризик е зајакнување на функцијата на наплатата кај корпоративните клиенти од редовното портфолио, но пред се наплатата на сомнителните и спорни побарувања. И во 2019 година, управувањето со кредитниот ризик се постигнува преку примената на веќе унапредениот систем на мониторинг и известување преку нови редовни извештајни форми, унапредениот систем за рано предупредување (EWS), како и унапредениот процес на управување со превземен имот. Наплатата на физичките лица и понатаму продолжува да се извршува преку воспоставениот интерен кол центар кој се грижи за наплатата од +1 денови на доцнење.

Во рамки на Секторот за стратешко управување со ризик, активностите се насочени кон идентификација, мерење и мониторинг на кредитниот ризик. Мониторингот се врши преку следење на квалитетот на кредитното портфолио на Банката и неговата секторска и географска дисперзија. Тоа подразбира континуирано следење на кредитната изложеност кон поединечни субјекти или група на поврзани субјекти за која цел на месечна основа се изработува оценка на ризичноста на пласманиите и нивна класификација според нивото на ризичност. Секторот редовно ја исполнува обврската за известување на Одборот за раководење со ризик, Надзорниот одбор и останатите засегнати страни и функции во Банката за движењето на кредитното портфолио од аспект на неговата ризичност.

Вкупната актива на Банката изложена на кредитен ризик ги опфаќа пласманите во кредити на клиенти, побарувања по основ на редовна камата, вонбалансната кредитна изложеност на Банката како и другите побарувања во кои покрај капиталните вложувања на Банката во други друштва, спаѓаат и побарувањата од купувачи, побарувањата по основ на провизии и надомести и други побарувања за кои Банката го проценува кредитниот ризик.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Опис на нивото и промените во висината на исправката на вредноста и на издвоената посебна резерва

Банката врши оценка и класификација на секоја активна билансна и вонбилансна ставка според степенот на кредитен ризик на кој е изложена како резултат на таа ставка на начин и критериуми согласно Одлуката за управување со кредитен ризик.

Изложеноста на кредитен ризик, која е предмет на класификација од страна на Банката, ги опфаќа активните билансни побарувања врз основа на: достасани и недостасани кредити, нефункционални кредити, депозити кај банки и останати финансиски институции, побарувања врз основа на камати, нефункционална камата, побарувања врз основа на провизии и надомести, други достасани и нефункционални побарувања, и други побарувања кои ја изложуваат Банката на кредитен ризик.

Банката нема обврска да врши класификација според изложеноста на кредитен ризик на следниве активни билансни ставки: парични средства, сметки на Банката кај Народна банка, нематеријални средства, недвижностите и опремата, природните богаства, средствата за работа и залихите; ставките кои ја изложуваат Банката на пазарен и/или друг вид ризик, различен од кредитниот ризик - вложувања во хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување, вложувања во хартии од вредност и други финансиски инструменти кои се мерат по објективна вредност преку единствениот биланс на успех.

При класификација на изложеноста на кредитен ризик, Банката ги зема во предвид следниве критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во измирувањето на обврските од страна на клиентот;
- квалитетот на обезбедувањето

Класификацијата на изложеноста на кредитен ризик е во согласност со Одлуката за управување со кредитен ризик на НБРСМ (Сл. Весник на РМ бр. 50/13, 157/13, 223/15 и 149/18) и истата за 2019 и 2018 година се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А;
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б;
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В;
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г;
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

И во 2019 година Банката изврши калкулација на резервациите за кредитен ризик со барањата на Методологијата кој подразбира користење на едногодишни стапки на загуба за портфолиот со најнизок ризик, и стапки на загуба за целиот животен век на продуктот во случај на оценет зголемен ризик кај пласманите. По овој основ портфолиот на Банката е поделено по групи на ризичност: Група (Stage) 1, Група (Stage) 2 и Група (Stage) 3.

Во текот на 2019 година Банката изврши ослободување на исправка на вредност и посебна резерва која беше резултат на движењата и оценката на ризиците во текот на целата година. Нивото на издвоената исправка на вредност беше помал од иницијално планираниот и проценет износ, а на истото пред се влијаеше успехот во наплатата на нефункционалните пласмани кај кои на почетокот на годината Банката имаше постигнато високо ниво на покриеност со резервации од една страна, како и подобрувањето на квалитетот на редовното портфолио на Банката кое бележи значајни подобрувања во структурата во насока зголемување на учеството на клиенти со солиден финансиски рејтинг и добра кредитна историја, од друга страна. Исто така приливот на нефункционалните пласмани во текот на 2019 беше под контрола, и во рамки на буџетираните вредности.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Кредити на и побарувача од баник	Кредити на и побарувача од други компанији	Вложување во финансиски средства за промоција		Вложување во финансиски средства за чување до доставување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за проекти и надворешни		Останати побарувачи		Вонбилински изложенија		Вкупно		
		тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	тековна година 2019	тековна година 2018	
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во во илјади денари																
Групата 1																
Сметководствена вредност, пред исправка на вредност/посебна резерва	-	15.319.603	12.837.926	1.949.076	-	-	4.825.989	3.856.950	7.713	7.796	76.790	77.343	2.700.657	2.257.811	24.892.694	20.986.902
(Исправка на вредност и посебна резерва)	(295.884)	(211.583)	(674)	(682)	-	-	(999)	(1.247)	(528)	(56)	-	(1.112)	(26.983)	(30.490)	(325.068)	(245.180)
Сметководствена вредност, намалена за исправаката на вредността и посебната резерва	-	15.023.719	12.626.333	1.948.394	-	-	4.824.990	3.855.703	7.185	7.740	76.790	76.231	2.673.674	2.227.321	24.567.626	20.741.722
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																
Сметководствена вредност, пред исправка на вредност/посебна резерва	-	1.164.866	1.363.273	-	-	-	-	-	6.991	623	-	226	119.756	57.116	1.281.613	1.421.238
(Исправка на вредност и посебна резерва)	-	(141.245)	(162.600)	-	-	-	-	-	(125)	(56)	-	(69)	(12.824)	(2.828)	(154.194)	(165.553)
Сметководствена вредност, намалена за исправаката на вредността и посебната резерва	-	1.023.621	1.200.673	-	-	-	-	-	6.866	567	-	157	106.932	54.288	1.137.418	1.255.685
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																
Сметководствена вредност, пред исправка на вредност/посебна резерва	-	577.535	748.874	-	-	-	-	-	1.381	1.396	40.800	24.210	143.719	218.121	763.435	992.601
(Исправка на вредност и посебна резерва)	-	(464.795)	(526.001)	-	-	-	-	-	(59)	(586)	(24.330)	(24.210)	(143.281)	(212.863)	(632.465)	(763.660)
Сметководствена вредност, намалена за исправаката на вредността и посебната резерва	-	112.740	222.873	-	-	-	-	-	1.322	810	16.470	-	438	5.258	130.970	228.941
Вкупна сметководствена вредност на побарувача со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва									4.825.989	3.856.950	16.085	9.815	117.590	101.779	2.984.132	2.533.048
(Жупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	17.062.004	14.950.073	1.961.942	1.949.076	-	-	-	(999)	(1.247)	(712)	(698)	(25.391)	(183.088)	(246.181)	(1.111.727)
Вкупна сметководствена вредност на побарувача со кредитен ризик намалена за исправаката на вредноста и посебната резерва	-	16.160.080	14.049.879	1.961.268	1.948.394	-	-	-	4.824.990	3.855.703	15.373	9.117	93.260	76.388	2.781.044	2.286.867
	-	(901.924)	(900.194)	(674)	(682)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 Декември 2019
2.
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1.
Кредитен ризик (продолжение)
Б.
Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

Времјадни дејатели	Тековна година 2019	Претходна година 2018	Вкупно															
Вредност на обезбедувањето на кредитните изложби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.891
Првостепени инструменти за обезбедување на парични депозити (во дено иници ограничени на сметки во банката)	-	-	572.274	561.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архивни безупоточни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од арутства за општување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од арутства за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запог на недвижени имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	3.182.939	3.251.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за вршење дејност	3.499.673	3.400.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запог на подвижен имот	202.483	193.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	65.975	61.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетувачка по поддадечна основа	-	-	7.523.344	7.470.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.738.026

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

Во штедии денари	Тековна година 2019	Кредити на и побарувања од банки претходната година 2018	Кредити на и побарувања од други кредитанти тековна година 2019	Вложувања во финансиски средства за поддршка		Парични средства и парични еквиваленти тековна година 2019	Побарувања за промакни и надворешни претходни а година 2018 тековна година 2019	Останати побарувања претходни а година 2018 тековна година 2019	Водитечки изложбености тековна година 2019	Претходна година 2018 тековна година 2019	Вкупно
				тековна година 2019	претходни а година 2018						
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	10.555	39.558	-	-	-	-	-	-	-	-
Рударство и издадење на камен	-	372.753	599.625	3	2	-	-	-	-	-	-
Преконденден индустриска и производство на текстилна индустрија и производство на облека и обука	-	63.788	36.429	-	-	-	-	-	-	-	-
Хемиска индустрија, производство на граѓежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	167.251	101.033	-	-	-	-	-	-	-	-
Производство на метал, машини, алатки и опрема	-	281.977	303.211	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преработувачка индустрија	-	5.693	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Слободување со електрична енергија, гас, парови и компресијација	-	642.402	712.423	-	-	-	-	-	-	-	-
Слободување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околнината	-	28.216	3.756	-	-	-	-	-	-	-	-
Градежништво	-	410.670	504.549	-	-	-	-	-	-	-	-
Трговија на големко и трговија на малец; поправка на моторни возила и мотоциклети	-	2.926.120	2.676.517	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт и складирање	-	873.101	725.286	-	-	-	-	-	-	-	-
Објекты за сместување и сервисни дејности со храна	-	193.286	56.442	-	-	-	-	-	-	-	-
Информацији и комуникации	-	79.974	88.929	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	1.038.521	317.157	780.164	709.563	-	-	-	-	-	-
Дејности во врска со најавлен и ипот	-	290.554	196.670	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	286.919	229.689	-	-	-	-	-	-	-	-
Административни и помошни услуги и дејности	-	25.324	31.644	-	-	-	-	-	-	-	-
Јавна управа и одржавање запорите и социјално сопствување	-	921.602	335.244	1.181.084	1.238.831	-	-	-	-	-	-
Образование	-	34.295	173.100	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	21.755	56.171	-	-	-	-	-	-	-	-
Учетност, забара и текреација	-	8.321	8.321	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на помеѓунастичката како работодавачи, дејности на доколинствата коишто правилно дозволуваат размена на стока и прашт или услуги за сопствени потреби	-	15.250	13.694	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	7.461.662	6.839.502	-	-	-	-	-	-	-	-
Продавци поводници и физички лица кои не се склонат за трговци	-	16.160.081	14.049.879	1.961.268	1.948.394	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	4.824.990	3.855.703	15.373	9.117	93.261	76.388
											22.226.348

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИЧЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г. Концептација на кредитниот ризик по географска локација

Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други компоненти	Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достапување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и нацомести		Оставати побарувања	Вонбалансни изложбиености	Вкупно
				тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018	
тековна година 2019 во илјади денари	тековна година 2019 претходна година 2018	тековна година 2019 претходна година 2018	тековна година 2019 претходна година 2018	тековна година 2019 претходна година 2018	тековна година 2019 претходна година 2018	тековна година 2019 претходна година 2018	тековна година 2019 претходна година 2018	тековна година 2019 претходна година 2018
Географска локација								
Република Северна Македонија	-	-	-	1.181.084	1.295.154	-	2.536.697	15.373
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	780.184	653.240	-	1.174.284	-
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	58.221	44.722
Останато (наведете ја повидично изложбеноста која претпазува на повеќе од 10% од вкупната кредитна изложбеност)	-	-	-	-	-	-	-	-
Екупно	16.160.080	14.049.879	1.961.268	1.948.394	-	4.824.990	3.855.703	15.373
						9.117	93.260	76.388
							2.781.044	2.286.867
								23.453.365
								20.354.102
								2.324.428
								1.827.524
								58.221
								44.722

Изложеноста на кредитите и побарувања според географска положба на должниците е 100% концентрирано во Р.Македонија (2018: 100%).

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019
2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Средства за тргуваче		Финансиски средства по објективна вредност првоку билансот на успех спроведени како такви при почетното признавање						Вкупно	
Документски хартии од вредност за тргуваче		Документски хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побараувача од банки		Кредити на и побараувача од други компаниети	
Тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018
80 илјади ѕкопечери									
Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност катогорија на ризик				-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност									

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик од неможност Банката да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик

Банката управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти, со цел да се овозможи редовно работење на Банката. Совпаѓањето и контролираната неусогласеност на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Банката.

Банката управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на доспеаноста на средствата и обврските.

Банката активно ја следи, управува и ја контролира изложеноста на ликвидносен ризик што опфаќа управување со средствата во активата и изворите на средства согласно финансиските и готовински текови како и нивната концентрација, а се со цел хармонизирање на паричните приливи и одливи. Изложеноста на ликвидносен ризик се мери преку екстерно и интерно утврдените лимити, односно усогласеноста на Банката со истите.

Банката редовно ги пресметува и известува за стапките на ликвидност до 30 и 180 дена кај кои за целиот период постоеше усогласеност со законски утврдениот лимит. Покрај екстерните ликвидносни индикатори, Банката ги пресметува и следи интерните ликвидносни индикатори кои се дел од процесот на управување со ликвидноста а подразбираат усогласеност со Групациите Барања и Барањата на Европската регулатива (LCR, NSFR).

Како дел од процесот на управување со ликвидносниот ризик, Банката ги анализира нивото на концентрација и учеството на 20 најголеми депоненти во просечната депозитна база како и нивната усогласеност со интерно воспоставените лимити.

Банката континуирано ја исполнува законската обврска за задолжителна резерва во денари и во девизи почитувајќи ја во целост Законската регулатива која ја уредува оваа област.

Следните табели ги анализираат средствата и обврските на Банката, групирани според нивната договорна достасаност, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорениот. Прикажаните износи се намалени за износите на акумулирана амортизација, исправка на вредност и издвоената посебна резерва. Постојат индикации за рочна неусогласеност за периодот од 1 до 12 месеци. Основна причина е фактот што краткорочните извори на средства се ангажирани за одобрување кредити со подолг временски период на доспевање. Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Класифицирањето на средствата и обврските на Банката е според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, со исклучок кај кредитите и побарувањата за кредитните производи кои немаат дефиниран датум на доспевање, распоредот по конкретните временски интервали се врши преку користење на историските податоци за износот на наплатата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2019 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	5.588.260	-	329.712	-	-	-	5.917.972
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	729.786	684.304	4.621.257	2.472.754	3.811.826	4.764.712	17.084.639
Вложувања во хартии од вредност	81.578	56	203.460	41.040	411.101	1.224.033	1.961.268
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	46.598	46.598
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	133.325	-	-	-	-	-	133.325
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	6.532.949	684.360	5.154.429	2.513.794	4.222.927	6.035.343	25.143.802
Финансиски обврски							
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.155.362	-	-	-	737.827	-	2.893.189
Депозити на други комитенти	10.192.768	1.082.604	2.130.684	1.398.370	817.617	246.270	15.868.313
Издадени должнички хартии од вредност	21.703	-	229.369	258.414	1.034.567	300.973	1.845.026
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	5.791	-	-	-	-	614.855	620.646
Обврски за данок на добивка (тековен)	8.540	-	-	-	-	-	8.540
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	238.326	-	-	-	-	-	238.326
Вкупно финансиски обврски	12.622.490	1.082.604	2.360.053	1.656.784	2.590.011	1.162.098	21.474.040
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	1.707.177	100.924	649.631	340.816	165.584	-	2.964.132
Вонбилансна пасива	(7.796.718)	(499.168)	2.144.745	516.194	1.467.332	4.873.245	705.630

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)

во штади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2018 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	3.432.809	424.141	-	-	-	-	3.856.950
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	403.129	583.189	4.036.521	2.450.099	3.404.162	4.072.973	14.950.073
Кредити на и побарувања од други комитенти	233.886	11.204	134.871	203.460	655.123	709.850	1.948.394
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	46.598	46.598
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	110.809	-	-	1.124	-	-	111.933
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	4.180.633	1.018.534	4.171.392	2.654.663	4.059.285	4.829.421	20.913.948
Финансиски обврски							
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	269.405	-	53.689	-	737.940	-	1.061.034
Депозити на други комитенти	8.848.467	1.360.363	2.138.508	1.419.571	979.448	182.180	14.928.537
Издадени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	27.071	-	418.313	182.351	766.124	318.104	1.711.963
Субординирани обврски	5.791	-	-	-	-	614.950	620.741
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.594	-	-	-	-	-	11.594
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	226.410	-	-	-	-	-	226.410
Вкупно финансиски обврски	9.388.738	1.360.363	2.610.510	1.601.922	2.483.512	1.115.234	18.560.279
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	1.465.324	207.403	781.248	54.753	24.320	-	2.533.048
Рочна неусогласеност	(6.673.429)	(549.232)	779.634	998.008	1.551.453	3.714.187	(179.379)

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик

Банката е изложена на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Банката на ефектот од флукутацијата на пазарните каматни стапки, како и од ефектот од флукутацијата на курсевите на странските валути. Раководството на Банката утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

За следење на каматниот ризик Банката има донесено интерни акти за управувањето со каматниот ризик кои претставуваат интегрален дел од процесот на управување со пазарните ризици. Покрај интерните документи најмалку квартално се врши анализа на каматниот ризик и неговото влијание врз капиталот на Банката (*duration of equity*). Основна цел е ограничување на потенцијалната загуба поради промените во висината на пазарните каматни стапки, одржување на профитабилноста, сигурноста во работењето и пазарната вредност на капиталот на Банката.

Каматниот ризик, како дел од пазарниот ризик, претставува важен дел од процесот на управување со ризиците и истиот е под постојан мониторинг и контрола со цел да се овозможи ефикасно управување со истиот и да се постигнат планираните финансиски резултати, како и да се зголеми економската и пазарната вредност на средствата и капиталот на Банката.

Банката води активна политика на каматни стапки, која се темели на Деловниот план на Банката, како и на конкурентската позиција во однос на другите банки на пазарот. Во текот на целата година, континуирано се врши анализа на каматноосновата актива и пасива, степенот на чувствителност на промената на каматните стапки, просечна пондерерирана активна и пасивна каматна стапка, големината на каматноосновата актива и пасива со интерно и екстерно определување на каматните стапки, како и други релевантни показатели. Врз основа на сите овие анализи АЛКО Комитетот донесува понатамошни одлуки во насока на промена на каматните стапки.

Управувањето со валутниот ризик, кој исто така е дел од процесот на управување со пазарниот ризик, се остварува во услови на стабилен курс на денарот, односно во услови на продолжување на рестриктивната монетарна политика на ниво на држава. Банката активно превзема активности за адекватна идентификација, мерење, следење и контрола на изложеноста на валутен ризик кои опфаќаат утврдување на изворите на валутен ризик, методи на мерење на истиот, воспоставување на лимити и други контролни механизми.

Основниот инструмент за управување со валутниот ризик, отворената девизна позиција на Банката, се пресметува на агрегатно ниво како и поодделно по валути и се следи нивната усогласеност со екстерно и интерно утврдените лимити. Потенцијалната максимална загуба од валутниот ризик Банката исто така ја проценува и со употреба на VaR- Value at Risk методата согласно групациските стандарди.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активи пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот	
			во илјади денари	во %
2019 (тековна година) Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2019) Ефекти од примена на сценарија Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) <i>Депрецијација на денарот за 20%</i> <i>Депрецијација на денарот за 10%</i> <i>Апрецијација на денарот за 20%</i> <i>Апрецијација на денарот за 10%</i> Ризик од промена на каматните стапка (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) <i>Каматен шок од 300 базични поени кој влијае врз повлекување на 30% од депозитите на физички и правни лица чија каматна стапка е променлива и прилагодлива.</i> Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) <i>вложувањата на Банката во сопственички хартии од вредност е незначително во однос на вкупната активи, па согласно тоа Банката не ерши стрес-тест</i> Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) <i>Комбинација од депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на вкупните кредити класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за 10% со трансфер на подебнаков износ на кредити од категориите А и Б</i> <i>Комбинација од депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на вкупните кредити класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за 30% со трансфер на подебнаков износ на кредити од категориите А и Б</i> <i>Комбинација од депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на вкупните кредити класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за 50% со трансфер на подебнаков износ на кредити од категориите А и Б</i>	259.047	3.020.431	18.283.154	16,52%
	253.382	3.014.766	20.880.746	14,44%
	256.214	3.017.598	19.597.014	15,40%
	264.712	3.026.096	15.745.818	19,22%
	261.880	3.023.264	17.029.550	17,75%
	108.508	2.869.892	20.735.872	13,84%
	40.582	2.801.966	20.667.946	13,56%
	(27.345)	2.734.039	20.600.019	13,27%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Активи пондерирани според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот	
			во %	
2018 (претходна година) Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2018)	154.783	2.855.182	15.622.581	18,28%
Ефекти од примена на сценарија Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-
Депрецијација на денарот за 20%	203.623	2.904.022	17.935.023	16,19%
Депрецијација на денарот за 10%	179.203	2.879.602	16.778.802	17,16%
Апрецијација на денарот за 20%	105.944	2.806.343	13.310.138	21,08%
Апрецијација на денарот за 10%	130.363	2.830.762	-	-
Ризик од промена на каматните стапка (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) <i>Каматен шок од 200 базични поени кој влијае врз повлекување на 30% од депозитите на физички и правни лица чија каматна стапка е променлива и прилагодлива.</i>	102.211	2.802.610	15.381.680	18,22%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) <i>вложувањата на Банката во сопственички хартии од вредност е незначително во однос на вкупната активи, па согласно тоа Банката не ериши стрес-тест</i>	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото) <i>Комбинација од депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на вкупните кредити класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за 10% со трансфер на подеднаков износ на кредити од категориите А и Б</i>	28.728	2.729.127	17.760.128	15,37%
Комбинација од депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на вкупните кредити класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за 30% со трансфер на подеднаков износ на кредити од категориите А и Б	(68.616)	2.631.783	17.662.784	14,90%
Комбинација од депрецијација на денарот за 20% и пораст на износот на вкупните кредити класифицирани во категориите на ризик В, Г и Д за 50% со трансфер на подеднаков износ на кредити од категориите А и Б	(165.981)	2.534.438	17.565.439	14,43%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолио за тргување

	тековна година 2019				претходна година 2018			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
во илјади денари								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

A. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

Во табелата подолу е даден преглед на Образецот ВПВ од Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолио на банкарски активности согласно важечката пропишана регулатива на НБРСМ на 31 декември 2019 и 2018 година.

Позиција	Валута	тековна година 2019	претходна година 2018
1.1 НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	107.257	94.582
1.2 НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	152.979	68.019
1.3 НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	1.852	(992)
1.4 НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(120)	(167)
1.5 НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	(145)	1.758
1.6 НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКДклУСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклУСД	(21.578)	(21.215)
2. ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		240.245	141.985
3. СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.020.431	2.855.182
4. ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		7,95%	4,97%

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за трување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

Банката е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргии можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Банката секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опружувањето и стапката на инфлација. Во табелата е прикажана анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година.

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства / обврски
2019 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	2.481.909	-	-	-	-	-	2.481.909
финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање							
Кредити на и побарувања од банки	438.957	6.137.023	3.859.277	2.250.406	3.207.422	305.892	16.198.977
6.146		208.145		41.985	420.471	1.199.042	1.875.789
2.481.909							2.481.909
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	2.927.012	6.137.023	4.067.422	2.292.391	3.627.893	1.504.934	20.556.675
Финансиски обврски							
финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање							
Депозити на банки	564.170	1.444.912	-	-	737.827	-	2.746.909
Депозити на други комитенти	884.034	2.267.991	1.448.108	1.005.143	544.506	11.514	6.161.296
Издадени долгнички хартии од вредност	19.579	-	710.075	157.801	732.729	222.718	1.842.902
Обврски по кредити		307.428				307.428	614.856
Субординирани обврски и хибридни инструменти							
Останати неспоминати каматочувствителни обврски							
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	1.467.783	4.020.331	2.158.183	1.162.944	2.015.062	541.660	11.365.963
Нето-билансна позиција	1.459.229	2.116.692	1.909.239	1.129.447	1.612.831	963.274	9.190.712
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	1.459.229	2.116.692	1.909.239	1.129.447	1.612.831	963.274	9.190.712
Вкупна нето-позиција							

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за трутување) (продолжение)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)

	до илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства / обврски
2018 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти	2.578.329							2.578.329
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-							
Кредити на и побарувања од банки	212.323	5.851.780	3.308.294	1.705.468	2.615.617	355.045	14.048.527	
Кредити на и побарувања од други комитенти	207.148	11.158	134.796	204.951	659.853	651.948	1.866.854	
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	
Останатата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	2.997.860	5.862.938	3.443.090	1.910.419	3.275.470	1.006.993	18.490.710	
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	
Депозити на други комитенти	123.484	2.936.396	1.372.645	793.566	737.940	10.364	915.113	
Издавани долготочни хартии од вредност	808.898	-	-	-	693.065	-	6.614.844	
Обврски по кредити	26.244	-	597.208	159.960	685.496	262.200	1.711.138	
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	307.475	-	-	-	307.475	614.950	
Останати неспомннати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	958.536	3.243.871	2.023.542	953.556	2.006.501	580.039	9.856.045	
Нето-билансна позиција	2.039.264	2.619.067	1.419.548	956.863	1.178.969	426.954	8.640.665	
Вонбалансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-	
Вонбалансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-	
Нето-вонбалансна позиција	2.039.264	2.619.067	1.419.548	956.863	1.178.969	426.954	8.640.665	
Вкупна нето-позиција	2.039.264	2.619.067	1.419.548	956.863	1.178.969	426.954	8.640.665	

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно					
				-	-	-	-							
2019 (тековна година)														
Монетарни средства														
Парични средства и парични еквиваленти	3.147.852	1.898.661	573.479	-	-	-	-	297.980	5.917.972					
Средства за тругување	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Кредити на и побарувања од други комитенти	8.015.854	8.032.739	-	-	-	-	-	-	16.048.593					
Вложувања во хартии од вредност	1.199.342	761.926	-	-	-	-	-	-	1.961.268					
Вложувања во придружени друштва	46.598	-	-	-	-	-	-	-	46.598					
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Останати побарувања	107.149	2.571	-	-	-	-	-	-	109.720					
Запложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Вкупно монетарни средства	12.516.795	10.695.897	573.479	-	-	-	-	297.979	24.084.151					
Монетарни обврски														
Обврски за тругување	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Депозити на банки	113.588	2.614.214	160.199	-	-	-	-	5.188	2.893.189					
Депозити на други комитенти	8.886.109	6.153.597	480.274	-	-	-	-	348.333	15.868.313					
Издадени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Обврски по кредити	-	1.666.747	178.279	-	-	-	-	-	1.845.026					
Субординирани обврски	-	620.646	-	-	-	-	-	-	620.646					
Обврски за данок на добивка (тековен)	8.540	-	-	-	-	-	-	-	8.540					
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Останати обврски	159.000	96.439	12.594	-	-	-	-	4.163	272.196					
Вкупно монетарни обврски	9.167.237	11.151.643	831.346	-	-	-	-	357.684	21.507.910					
Нето-позиција	3.349.558	(455.746)	(257.867)	-	-	-	-	(59.705)	2.576.241					

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3. Валутен ризик (продолжение)

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
				-	-	-	-	-		
2018 (претходна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	2.421.535	1.458.589	660.820	-	-	-	-	-	310.547	4.851.491
Средства за тргуваче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.031.577	6.995.545	121	-	-	-	-	-	-	14.027.243
Вложувања во хартии од вредност	1.159.268	789.126	-	-	-	-	-	-	-	1.948.394
Вложувања во придружени друштва	46.598	-	-	-	-	-	-	-	-	46.598
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	87.757	711	-	-	-	-	-	-	-	88.468
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	10.746.735	9.243.971	660.941	-	-	-	-	-	310.547	20.962.194
Монетарни обврски										
Обврски за тргуваче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	96.574	754.679	206.390	-	-	-	-	-	3.391	1.061.034
Депозити на други комитенти	8.080.579	6.078.090	464.549	-	-	-	-	-	305.319	14.928.537
Издадени долгнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	1.541.062	170.901	-	-	-	-	-	-	1.711.963
Субординирани обврски	-	620.741	-	-	-	-	-	-	-	620.741
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.594	-	-	-	-	-	-	-	-	11.594
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	118.229	104.715	5.052	-	-	-	-	-	2.370	230.366
Вкупно монетарни обврски	8.306.976	9.099.287	846.892	-	-	-	-	-	311.080	18.564.235
Нето-позиција	2.439.759	144.684	(185.951)	-	-	-	-	-	(533)	2.397.959

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

2.4 Оперативен ризик

Во рамките на своите интерни акти Банката ги дефинира оперативните ризици како ризици коишто настануваат заради недостатоци или грешки при делувањето на внатрешните процеси, системи и луѓе или заради надворешни настани. Определбата го вклучува и правниот ризик, а не го вклучува стратегискиот ризик и ризикот од губење на доброто име (репутацискиот ризик). Меѓутоа поради значењето што го има репутацискиот ризик, истиот се зема во предвид при управувањето со оперативните ризици.

Цел во управувањето со оперативните ризици е да се ограничи обемот на потенцијалните загуби и веројатноста за нивна реализација на ниво кое е прифатливо за Банката гледано од финансиски аспект, како и од аспект на уледот на Банката. Банката ги прифаќа оние оперативни ризици кои доколку се реализираат нема да имаат значаен ефект врз единечниот финансиски резултат, односно нема да го загрозат понатамошното работење на Банката. За постигнување на таа цел политиката и актите кои произлегуваат од неа воспоставуваат конзистентен пристап во управувањето со оперативните ризици.

И во 2019 година Банката ги применуваше Клучните индикатори на оперативен ризик (KRI – Key Risk Indicators) при контрола и оценка на нивото на оперативен ризик како и методот на самооценување (Risk Control Self Assessment) за оценка на клучните ризици.

Банката врши пресметка на капиталното барање за покривање на оперативните ризици користејќи го стандардизираниот пристап според локалната регулатива.

2. АДЕКАВТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Основна цел е Банката да ги одржува сопствените средства на оптимално ниво, при тоа запазувајќи го пропишаниот регулативен минимум. Банката е должна постојано да одржува стапка на адекватност на капиталот, која не може да биде пониска од 8%.

Во текот на 2017 година, стапија на сила новите измени во Одлуката за методологијата за адекватност на капиталот, со кои има промена во структурата на сопствените средства со поголем акцент на редовниот основен капитал (подобар квалитет), построги барања за капиталните инструменти кои припаѓаат на основниот и дополнителниот капитал; соодветна промена во минималните капитални барања спогласно новата структура:

- Стапка на редовен основен капитал - 4,5%;
- Стапка на основен капитал – 6%;
- Стапка на сопствени средства – 8%.

Исто така, согласно измените во Законот за Банки од октомври 2016 година, НБРСМ воведе и нова подзаконска регулатива во насока на усогласување со Базелската капитална спогодба Basel 3, како и со соодветните европски регулативи. Со измените на Законот за Банките, банките се должни да одржуваат соодветен износ на капитал за покривање на заштитни слоеви на капиталот и тоа четири заштитни слоеви на капиталот: заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците, противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори, заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците и системски заштитен слој на капиталот коишто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците. Новата регулатива се однесува на следното:

- Одлука за методологија за управување со ризикот на задолженост;
- Одлука за методологија за утврдување на максималниот износ за распределба на резултатот од работењето;
- Одлука за методологијата за утврдување на стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во PCM;
- Одлука за методологијата за идентификување системски значајни банки;
- Одлука за методологијата за изработка на план за оправување на системски значајни банки;

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Управување со капиталот (продолжение)

Банката беше идентификувана како системски значајна банка од страна на НБРСМ за што има обврска да издвојува редовен основен капитал од 1% од активата пондерирана според ризиците. Исто така, согласно супервизорската оцена на профилот на ризикот од страна на НБРСМ, Банката е должна да издвојува дополнителен капитален додаток од 2%, кој може да го исполнi со било кој квалитет на капитал, односно било која компонента на сопствените средства.

Банката настојува веродостојно да ја измери постојната ризичност на активата, да ја предвиди идната ризичност, како и потребата за сопствени средства со цел одржување оптимално ниво на адекватност на капиталот.

Банката има воспоставено систем на одржувањето на адекватното ниво на сопствените средства во однос на активата пондерирана според ризикот и континуирано ја одржува адекватноста на капиталот на високо ниво.

Доколку се зголеми ризичноста на активата, Банката може да ги зголеми сопствените средства или да превземе мерки за намалување на ризично пондерираната актива за да одржи оптимално ниво на адекватност на капиталот.

Политиката на Банката за реинвестирање на добивката претставува инструмент за зголемување на сопствените средства.

Исто така, за зголемување на сопствените средства политика на Банката е периодично спроведување нова емисија на дополнителен акционерски капитал.

Доколку се зголеми нивото на сопствени средства, Банката може да ја зголеми ризично пондерираната актива преку зголемување на вкупниот износ на активата со задржување на постојното ниво на ризичност на активата.

Капиталот потребен за покривање на ризиците претставува збир од капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, капиталот потребен за покривање на валутниот ризик, капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките, капиталот потребен за покривање на пазарните ризици и капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик. Банката е должна да располага со адекватно ниво на капитал потребен за покривање на наведените ризици.

Во процесот на управување со ризиците, Банката воведува процедури и методологија за утврдување за адекватноста на капиталот и го пресметува на квартално ниво. Банката врши стрес тест на адекватноста на капиталот каде проверува дали стапката на адекватност на капиталот го одржува пропишаното ниво по законска регулатива односно зацртаната деловна политика на Банката и препораката од регулаторот.

Адекватноста на капиталот на 31 декември 2019 и 31 декември 2018 година е прикажана во продолжение.

Сопствени средства

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за сопствени средства (Образец СС) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРСМ на 31 декември 2019 и 2018 година.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства		тековна година 2019 во илјади денари	претходна година 2018 во илјади денари
Ред. бр.	Опис		
1.	Сопствени средства	3.020.431	2.855.182
2.	Основен капитал	2.405.575	2.240.232
3.	Редовен основен капитал (РОК)	2.405.575	2.240.232
3.1.	Позиции во РОК	2.405.575	2.240.232
3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	1.662.775	1.662.775
3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	558.522	558.522
3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	131.805	124.044
3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	-	-
3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	(120.510)
3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
3.1.7.	Збирна сеопфатна добивка или загуба	52.473	15.401
3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	-	-
3.2.1.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
	(-) Нематеријални средства се средствата поврзани со основањето, лиценците, патентите, концесиите и заштитните знаци (вклучително и преддоговорите за ниво стекнување/користење) и гудвилот. Програмската поддршка (англ. software) или програмската поддршка во развој не се сметаат за нематеријални средства. Нематеријалните средства се искажуваат во нето-износ, намалени за износот на акумулираната амортизација и загубите за оштетување;	-	-
3.2.2.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-	-
3.2.3.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
3.2.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
3.2.4.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
3.2.4.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
3.2.4.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
3.2.4.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
3.2.5.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
3.2.6.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
3.2.7.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
3.2.8.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК коишто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
3.2.9.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коишто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од ларични текови	-	-
3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
	Неконтролирачко (малцинско) учество коишто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
3.4.1.	Останато	-	-
3.4.2.	Други позиции од РОК	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Сопствени средства (продолжение)

		тековна година 2019	претходна година 2018
4.	Додатен основен капитал (ДОК)		
4.1.	Позиции во ДОК		
4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК		
4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК		
4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК		
4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК		
4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК		
4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК		
4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК		
4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи		
	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката		
4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување		
4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување		
4.2.4.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК		
4.2.6.	(-) Трошоци за данок		
4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК		
4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК којшто произлегува од позиции на секјуритизација		
4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови		
4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност		
4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност		
4.4.	Позиции како резултат на консолидација		
	Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа		
4.4.1.	Останато		
4.5.	Други позиции од ДОК		
5.	Дополнителен капитал (ДК)	614.856	614.950
5.1.	Позиции во ДК	614.856	614.950
5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
5.1.2.	Субординирани кредити	614.856	614.950
5.1.3.	Премија од капиталните инструменти од ДК	-	-
5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
5.3.1.	(-) Зголемување на ДК којшто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
5.4.1.	Останато	-	-
5.4.2.	Други позиции од ДК	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

Управување со капиталот (продолжение)

Стапка на адекватност на капиталот

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРСМ на 31 декември 2019 и 2018 година.

Ред. бр.	ОПИС	тековна година 2019	претходна година 2018
		во илјади денари	
I	Активи пондерирана според кредитниот ризик Активи пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	16.720.444	13.913.419
1		1.337.636	1.113.073
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик		
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	15.430	269.941
4	Нето-позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	1.234	21.595
6	Активи пондерирана според валутниот ризик	15.430	269.941
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	123.782	115.138
7			
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Активи пондерирана според оперативниот ризик	1.547.280	1.439.221
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките		
10		-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Активи пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	18.283.154	15.622.581
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	1.462.652	1.249.806
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	3.020.431	2.855.182
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)	16,52%	18,28%

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши според оперативните сегменти на Банката.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Банката за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- Надзорниот одбор на Банката ги разгледува оперативните резултати на одделниот оперативен сегмент на редовна основа, со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности на тој сегмент; и
- достапни се одделни финансиски информации за сегментот.

Примарни деловни сегменти на Банката се:

- работа со население (работка со физички лица и самостојни вршители на дејност) – дадени кредити, гаранции и акредитиви, услуги за платен промет, кредитни картички, тековни и орочени депозити итн.
- корпоративно банкарство (работка со нефинансиски и финансиски друштва) – дадени кредити, гаранции и акредитиви, тековни и орочени депозити, услуги за платен промет, деривати итн.

Секундарни географски сегменти за Банката се:

- земји – членки на Европска унија.
- други европски земји надвор од Европската унија.
- земји надвор од Европа членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

Следната tabela ги прикажува единечниот биланс на состојба и единечниот биланс на успех по одделни деловни сегменти и ги идентификува приходите/расходите кои се јавуваат меѓу сегментите.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

A. Оперативни сегменти (продолжение)

Оперативни сегменти

во штеди денари

Оперативни сегменти	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)			Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неаплоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско			
2019 (тековна година)						
Нето-приходи/(расходи) од камата	376,684	218,848	-	72,348	-	667,880
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	140,408	(126)	-	12	-	158,508
Нето-приходи од трување	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	5,262	108,079	-	-	2,945	116,286
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	522,354	326,801	72,360	-	21,159	942,674
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(51,102)	(93,854)	7	-	162,835	17,986
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	(10,000)	-	-	-	(10,000)
Амортизација	-	-	-	-	(59,656)	(59,656)
Трошоци за преструктуирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	(295,109)	(2,115)	(99,535)	-	(209,864)	(606,623)
Останати расходи	(346,211)	(105,989)	(99,526)	-	(106,685)	(658,393)
Вкупно расходи по сегмент	176,143	220,832	(27,168)	-	(85,526)	284,281
Финансиски резултат по сегмент	-	-	-	-	(25,234)	(25,234)
Данок од добивка	176,143	220,832	(27,168)	-	(110,760)	259,047
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-
Вкупна активи по сегмент	8,273,062	8,529,233	-	2,970,624	-	19,772,919
Неаплоцирана актива по сегмент	8,273,062	8,529,233	-	2,970,624	-	4,673,637
Вкупна активи	9,401,872	12,043,082	-	115,527	-	24,446,556
Вкупно обврски по сегмент	-	-	-	-	-	21,560,481
Неаплоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	165,779	165,779
Вкупно обврски	9,401,872	12,043,082	-	115,527	-	21,726,260

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

A. Оперативни сегменти (продолжение)

Во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)			Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неаплоцирано	Вкупно
	Работа со наследение	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство			
2018 (претходна година)						
Нето-приходи/(расходи) од камата	333.819	202.475	-	65.627	-	601.921
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	113.118	13.230	-	1.683	-	(1.307)
Нето-приходи од трудување	-	-	-	-	-	126.724
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	72.880	84.838	-	942	-	2.052
Приходи реализирани помеѓу сегментите	519.817	300.543	-	68.252	-	745
Вкупно приходи по сегмент	519.817	300.543	-	68.252	-	745
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	13.671	(295.872)	-	9.774	-	161.762
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	(99)	-	-	(9.231)	(10.230)
Амортизација	-	-	-	-	(55.545)	(55.545)
Трошоци за преструктуирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(137.955)	(25.893)	-	-	(376.475)	(540.323)
Вкупно расходи по сегмент	(124.284)	(322.764)	-	9.774	(278.489)	(716.763)
Финансиски резултат по сегмент	395.533	(22.221)	-	78.026	-	(278.744)
Данок од добивка	-	-	-	-	-	(17.811)
Добивка/(загуба) за финансиската година	395.533	(22.221)	-	78.026	-	(296.555)
Буквена активица по сегмент	(7.123.286)	(7.861.138)	-	(2.972.518)	-	(117.956.942)
Неаплоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	(3.314.961)	(3.314.961)
Буквена активица	(7.123.286)	(7.861.138)	-	(2.972.518)	(3.314.961)	(21.271.903)
Вкупно обрски по сегмент	8.436.209	9.716.260	-	91.437	-	18.243.906
Неаплоцирани обрски по сегмент	-	-	-	-	603.812	603.812
Вкупно обрски	8.436.209	9.716.260	-	91.437	-	18.847.778

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

4. ИЗВЕШТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)				Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неаплоцирано	Вкупно по значаен комитент	
2019 (тековна година)	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Држава			
Клиент 1 приходи (расходи)	-	5.972 (54.396)	-	-	-	5.972 (54.396)	
Клиент 2 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	
Клиент 3 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	
Вкупно по сегмент	-	(48.424)	-	-	-	(48.424)	
2018 (претходна година)				-	-	-	
Клиент 1 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	
Клиент 2 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	
Клиент 3 приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

4. ИЗВЕШТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

B. Географски подрачја

Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија (останато)	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)		Остатокот (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Неаподицрано	Вкупно
			Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	Остатокот (наведете ги одделно значајните географски сегменти)				
2019 (тековна година)								
Вкупни приходи	1.140.623	114.771	2.526	-	-	-	-	1.257.920
Вкупна актива	21.759.383	2.662.896	24.277	-	-	-	-	24.446.556
2018 (претходна година)								
Вкупни приходи	1.083.497	86.869	427	-	-	-	-	1.170.793
Вкупна актива	20.081.884	1.164.190	25.829	-	-	-	-	21.271.903

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови. Објективната вредност се базира на проценката од страна на раководството зависно од видот на средствата и обврските.

Следната табела ги сумира сметководствените вредности и објективните вредности на тие финансиски средства и обврски кои што не се презентирани во единечниот Биланс на состојба по нивната објективна вредност.

A. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

	тековна година 2019		претходна година 2018	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
во илјади денари				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	5.917.972	5.917.972	4.851.491	4.851.491
Средства за тргување				
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	16.128.593	16.128.593	14.027.243	14.027.243
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.961.268	1.961.268	1.948.394	1.948.394
Вложувања во хартии од вредност	46.598	46.598	46.598	46.598
Вложувања во придржани друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	109.720	109.720	88.468	88.468
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	2.893.189	2.893.189	1.061.034	1.061.034
Депозити на други комитенти	15.868.313	15.868.313	14.928.537	14.928.537
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.845.026	1.845.026	1.711.963	1.711.963
Субординирани обврски	620.646	620.646	620.741	620.741
Обврски за данок на добивка (тековен)	8.540	8.540	11.594	11.594
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	272.196	272.196	230.366	230.366

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

**4. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ
(продолжение)**

A. Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжение)

a) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на парични средства и парични еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат нерестриктивни побарувања по депозити и пласмани во НБРСМ и достасуваат во краток рок.

б) Кредити на и побарувања од банки

Побарувањата од банки ги вклучуваат меѓубанкарските пласмани. Објективната вредност на пласманиите и т.н. "overnight" депозити поради нивната краткорочност е иста со нивната евидентирана вредност.

в) Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите се прикажани по амортизирана вредност намалени за нивната резервација поради оштетување. Кредитите одобрени на комитенти имаат претежно флукутирачка каматна стапка. Објективната вредност е приближна на нивната евидентирана вредност.

г) Вложување во хартии од вредност до доспевање

Хартиите од вредност кои се чуваат до достасување се мерат според нивната објективна вредност. Објективната вредност се заснова на пазарните цени или брокерските/дилерските цени за котирање.

Во отсуство на такви информации, објективната вредност се проценува користејќи ги пазарните цени за котирање на хартии од вредност со слични карактеристики во однос на кредит, достасување и добивка.

д) Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства кои ги вклучуваат паричните средства и паричните еквиваленти поради нивниот краткорочен карактер, се смета дека е апроксимативна на нивната евидентирана вредност.

е) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, сметководствената вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната објективна вредност.

ж) Депозити и обврски по кредити

Процнетата објективна вредност на депозитите по видување вклучувајќи ги и некаматоносните депозити претставува износот кој ќе се исплати по видување.

Објективната вредност на орочените депозити по варијабилни каматни стапки е нивната евидентирана вредност на денот на изготвување на единечниот Биланс на состојба.

Евидентираната вредност на обврските по кредити битно не се разликува од нивната објективна вредност главно поради варијабилните каматни стапки и нивните промени.

ж) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, сметководствената вредност на останатите обврски е еднаква на нивната објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
(продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2019 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргувanje	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	726.083	1.234.877	308	1.961.268
Вкупно		726.083	1.234.877	308	1.961.268
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргувanje	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2018 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргувanje	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	715.090	1.232.996	308	1.948.394
Вкупно		715.090	1.232.996	308	1.948.394
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргувanje	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

**5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
(продолжение)**

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Банката ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Во Ниво 1 влегуваат државни обврзници од Република Австрија;
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котирани цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Во 2019 година нема трансфер од Ниво 2 во Ниво 1 на сопственички инструмент (2018: нема);
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти. Во 2019 година нема трансфер на сопственички инструмент од Ниво 3 во Ниво 1. (2018: нема).

Во белешката 5 Б.1 се прикажани квантитативните информации за класификација на финансиските средства и обврски според нивото на хиерархија.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

**5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
(продолжение)**

**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна
вредност (продолжение)**

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

<i>во илјади денари</i>				
<i>финансиски средства мерени по објективна вредност</i>				
		<i>тековна година 2019</i>	<i>претходна година 2018</i>	
		трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2
		трансфери од Ниво 2 во Ниво 1		трансфери од Ниво 1 во Ниво 1
Средства за тргувanje		-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-
Дериватни средства чuvани за управување со ризик		-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		-	-	-
Вкупно		-	-	-
 финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргувanje		-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик		-	-	-
Вкупно		-	-	-

<i>во илјади денари</i>				
<i>финансиски обврски мерени по објективна вредност</i>				
		<i>тековна година 2019</i>	<i>претходна година 2018</i>	
		трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2
		трансфери од Ниво 2 во Ниво 1		трансфери од Ниво 1 во Ниво 1
Средства за тргувание		-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик		-	-	-
Вкупно		-	-	-

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

Б. Ниво на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

во илјади денари	Средства за трување	Финансиски средства по објективна вредност прету билансот на успех, определни како такви при почетното признавање	Блокирања во хартии од времето за расположиви за продажба	Вкупно средства	Обврски за трување	Финансиски обврски по објективна вредност прету билансот на успех, определни како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех							
- Останати добивки/(загуби) во периодот кој не се прикажуваат во Билансот на успех							
Купувачка на финансиски инструменти во периодот							
Пријадени финансиски инструменти во периодот							
Платени финансиски инструменти во периодот							
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3							
Грекласифицирани во кредити и побарувања							
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)							
Вкупни добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за							
финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31							
декември 2018 (претходна година)							
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех							
- Останати добивки/(загуби) во периодот кој не се прикажуваат во Билансот на успех							
Купувачка на финансиски инструменти во периодот							
Пријадени финансиски инструменти во периодот							
Издадени финансиски инструменти во периодот							
Платени финансиски инструменти во периодот							
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3							
Грекласифицирани во кредити и побарувања							
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)							
Вкупни добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за							
декември 2019 (тековна година)							

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА

Приходите и расходите по камати се признати во единечниот Биланс на успех за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Структура на приходите и расходите по камата според видот на финансиските инструменти:

A. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	33.127	33.567
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	998	486
Кредити на побарувања од банки	717.980	661.196
Кредити на побарувања од други комитенти	35.142	31.110
Вложувања во хартии од вредност	6	82
Останати побарувања	31.346	19.269
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	6.604	5.034
Наплатени претходно отписани камати		
Вкупно приходи од камата	825.203	750.744
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	16.532	12.665
Депозити на други комитенти	87.012	84.891
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	30.801	28.285
Субординирани обврски	22.978	22.982
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	157.323	148.823
Нето-приходи/(расходи) од камата	667.880	601.921

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА (продолжение)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

Приходи од камата

Нефинансиски друштва	281.190	272.464
Држава	48.564	42.917
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	33.570	33.577
Останати финансиски друштва (небанкарски)	8.460	1.280
Домаќинства	413.259	373.854
Нерезиденти	2.402	2.348
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	31.346	19.269
Наплатени претходно отпишани камати	6.412	5.035
Вкупно приходи од камата	825.203	750.744

Расходи за камата

Нефинансиски друштва	17.372	23.659
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	4.335	1.346
Банки	68.734	63.053
Останати финансиски друштва (небанкарски)	24.352	15.905
Домаќинства	40.854	42.818
Нерезиденти	1.676	2.042
Вкупно расходи за камата	157.323	148.823
Нето-приходи/(расходи) од камата	667.880	601.921

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
281.190	272.464
48.564	42.917
-	-
33.570	33.577
8.460	1.280
413.259	373.854
2.402	2.348
31.346	19.269
6.412	5.035
825.203	750.744
17.372	23.659
-	-
4.335	1.346
68.734	63.053
24.352	15.905
40.854	42.818
1.676	2.042
157.323	148.823
667.880	601.921

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ

Приходите од надоместоци и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настани, кога услугата е обезбедена.

A. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	16.169	18.037
Платен промет		
во земјата	93.617	81.135
со странство	46.143	42.155
Картични трансакции	103.388	81.745
Акредитиви и гаранции	16.282	17.350
Брокерско работење	18.417	7.290
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	18.915	8.503
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	3.500	3.122
	-	-
	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	316.431	259.337
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	7.184	5.910
Платен промет		
во земјата	34.107	27.516
со странство	15.355	13.790
Картични трансакции	97.879	82.936
Акредитиви и гаранции	1.006	661
Брокерско работење	771	712
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	728	180
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	893	908
	-	-
	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	157.923	132.613
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	158.508	126.724

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ (продолжение)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	116.380	107.034
Држава	12	1.683
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1.409	1.576
Банки	1.500	1.389
Останати финансиски друштва (небанкарски)	30.109	18.286
Домаќинства	109.954	94.079
Нерезиденти	57.067	35.290
Вкупно приходи од провизии и надомести	316.431	259.337
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	11.732	10.259
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	25.849	15.150
Останати финансиски друштва (небанкарски)	34.586	29.504
Нерезиденти	85.756	77.700
Вкупно расходи за провизии и надомести	157.923	132.613
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	158.508	126.724

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

8. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ТРГУВАЊЕ

Средства за тргувanje

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа
 реализирана
 нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа

реализирана
 нереализирана

Приходи од дивиденда од средствата за тргувanje

Приходи од камата од средствата за тргувание

Обврски за тргувanje

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа
 реализирана
 нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргуване, на нето-основа

реализирана
 нереализирана

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргуване, на нето-основа

реализирана
 нереализирана

Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргуване

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргуване, на нето-основа

реализирана
 нереализирана

Нето-приходи од тргуване

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

**9. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЕВИДЕНТИРАНИ ПО
 ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ**

		<i>во штјади денари</i>	
		тековна година 2019	претходна година 2018
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
<i>Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех</i>			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето- основа</i>			
реализирана			
нереализирана			
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност			

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

10. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	94.545	70.296
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	(10.697)	(5.398)
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	130	(59)
останати курсни разлики, на нето-основа	(10.827)	(5.339)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	83.848	64.898

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од:

- порамнување на трансакции во странска валута (монетарни и немонетарни) во текот на целата финансиска година,
- курсирање во МКД на монетарните ставки деноминирани во странска валута на датумот на единечниот биланс на состојба.

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	8.113	16.935
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	9.164	3.489
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кири	2.304	1.878
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отишани побарувања	-	-
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	9.584	-
пензии и други користи за вработените	-	-
реструктуирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)	3.273	2.421
<u>надомест на штета</u>	-	71.091
Вкупно останати приходи од дејноста	32.438	95.814

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други компоненти	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достапување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за промзани и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна разрезба за вонбилианска изложеност	Вкупно
2019 (тековна година)								
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>								
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	-	787.335	300	2.258	-	327	790.220	109.921
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и изложеност, на нето-основа	-	(741.082)	(308)	(2.512)	-	(1.129)	(745.031)	(172.996) (918.027)
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>								
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	-	46.253	(8)	(254)	-	(802)	45.189	(63.075) (17.886)
2018 (предходна година)								
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>								
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	-	992.883	936	3.612	-	17.877	1.015.278	219.023
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и изложеност, на нето-основа	-	(935.114)	(10.710)	(2.893)	-	(622)	(949.359) (174.297)	(1.234.301) (1.123.636)
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>								
Финансиските средства и изложеност, на нето-основа	-	57.759	(9.774)	-	719	-	17.255	65.939 44.726 110.665

13. ЗАГУБА ПОРАДИ ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

Недвижности и спрема	Наматеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за откупување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2019 (тековна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (ослободување на запубата поради оштетување)	-	10.000	-	-	-	10.000
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	10.000	-	-	-	10.000
2018 (претходна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (ослободување на запубата поради оштетување)	9.231	999	-	-	-	10.230
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	9.231	999	-	-	-	10.230

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	166.183	161.091
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	91.632	79.840
Краткорочни платени отсуства	1.861	1.553
Трошоци за привремено вработување	18.191	16.862
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	5.913	5.834
	283.780	265.180
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	7.754	9.357
Трошоци за признанија и награди на вработените	11.000	8.000
Новогодишен надоместок	7.949	5.017
Вкупно трошоци за вработените	310.483	287.554

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

15. АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизација на нематеријалните средства
 Интерно развиен софтвер
 Купен софтвер од надворешни добавувачи
 Други интерно развиени нематеријални средства
 Други нематеријални средства
 Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп

Амортизација на недвижностите и опремата
 Градежни објекти
 Транспортни средства
 Мебел и канцелариска опрема
 Останата опрема
 Други ставки на недвижностите и опремата
 Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп

Вкупно амортизација

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
22.331	17.855
-	-
-	-
-	-
22.331	17.855
-	-
7.513	7.583
4.165	2.981
25.647	27.126
-	-
-	-
-	-
37.325	37.690
59.656	55.545

16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба
 Трошоци за лиценцирање на софтверот
 Премии за осигурување на депозитите
 Премии за осигурување на имотот и на вработените
 Материјали и услуги
 Административни и трошоци за маркетинг
 Останати даноци и придонеси
 Трошоци за кирии
 Трошоци за судски спорови
 Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа
 Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа
 Други резервирања, на нето-основа
 Загуба од продажбата на:
 недвижности и опрема
 нематеријални средства
 преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
 нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување
 Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)
 ефектот на евидентија на трошокот за курсни разлики од минати години

Вкупно останати расходи од дејноста

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
10.132	9.416
20.430	17.928
38.619	6.245
116.397	114.256
43.436	48.110
5.969	4.355
38.605	38.760
3.017	1.238
1.396	49
67	9.250
-	-
23	-
-	-
-	-
2.398	-
15.651	3.162
296.140	252.769

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

17. ДАНОК НА ДОБИВКА

A. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок

Тековен данок на добивка

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

<i>во штади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
25.234	17.811
-	-
-	-
-	-
-	-
25.234	17.811

Одложен данок на добивка

Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во штади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
25.234	17.811
-	-
25.234	17.811

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

Б. Усогласувањето помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

Согласно Законот за данок на добивка, основа за пресметување на данок на добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно прописите за сметководство и сметководствените стандарди зголемена за износот на непризнаените расходи за даночни цели и намалена за износот на даночниот кредит.

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
тековна година 2019			претходна година 2018	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		284.281		172.594
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10,00	28.428	10,00	17.259
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	1,73	4.919	10,13	17.487
Даночко ослободени приходи	(2,85)	(8.113)	(9,81)	(16.935)
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		25.234		17.811
Просечна ефективна даночна стапка	8,88		10,32	

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

B. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажани во единични Биланс на успех

ео илјади денари	тековна година 2019		(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	претходна година 2018
	пред оданочуваче	(расход)/поврат на данок на добивка			
Ревалоризациска резерва за средства расположени за продажба	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-

Ревалоризациска резерва за средства расположени за продажба
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
Парични средства во благајна	594.172
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	1.666.216
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	743.661
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	277
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	838.215
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	980.756
Останати краткорочни високо ликвидни средства	993
Побарувања врз основа на камати (Исправка на вредноста)	1.699 (999)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	4.824.990
Задолжителни депозити во странска валута	1.092.982
Ограничени депозити (Исправка на вредноста)	-
Вкупно	5.917.972
	4.851.491

<i>во илјади денари</i>	тековна година 2019			претходна година 2018				
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	2.258	-	-	2.258	3.612	-	-	3.612
(ослободување на исправката на вредноста)	(2.512)	-	-	(2.512)	(2.893)	-	-	(2.893)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отписани побарувања)	1.253	-	-	1.253	528	-	-	528
Состојба на 31 декември	999	-	-	999	1.247	-	-	1.247

Нивото на задолжителните депозити во странска валута во износ од 1.092.982 илјади денари (2018: 995.788 илјади денари) го претставуваат пропишаниот износ на депозити кои се издвоени во согласност со Одлуката за задолжителни резерви кај НБРСМ.

Задолжителните резерви во странска валута се пресметуваат врз основа на просечниот износ на депозитите во странска валута во текот на еден календарски месец. На задолжителната резерва во странска валута согласно измените на Одлуката кој стапија на сила од периодот кој започна на 14 ноември 2018, се утврдува надомест по стапка еднаква на каматната стапка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската централна банка, којшто важела на последниот ден од периодот на исполнување. На вишокот издвоени средства се утврдува надомест по стапка еднаква на

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (продолжение)

каматната стапка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската централна банка, којашто важела на последниот ден од периодот на исполнување, намалена за 0,15 процентни поени.
Банката учествува во Резервниот Гарантен Фонд со кој управува клириншката куќа КИБС со износ од 298.838 (2018: 276.467 илјади денари), кои се користат за исполнување на обврската за задолжителна резерва во денари, кои заедно со просечната дневна состојба од средствата на сметката на банката кај Народната банка треба да бидат најмалку еднакви на пресметаната задолжителна резерва во денари. Сметките и депозитите во НБРСМ, освен задолжителните депозити во странска валута во износ од 1.666.216 илјади денари (2018: 1.227.650 илјади денари) вклучуваат задолжителна резерва во денари во износ од 868.815 илјади денари (2018: 712.704 илјади денари). На задолжителната резерва во денари не се пресметува камата.

Благајничките записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар во износ од 838.215 илјади денари (2018: 756.161 илјади денари) се набавени од НБРСМ со период на доспевање до 35 дена и каматна стапка од 2,25% (2018: 2,50%). Врз основа на оцената на постојните економски и финансиски услови, како и на постоечките ризици, Народната Банка на РСМ во текот на 2019 година ја намали каматата стапка на благајничките записи со оценка дека постои простор за натамошно олабавување на монетарната политика.

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ

Хартии од вредност за тргување

- Должнички хартии од вредност за тргување
- Благајнички записи за тргување
- Државни записи за тргување
- Останати инструменти на пазарот на пари
- Обврзници издадени од државата
- Корпоративни обврзници
- Останати должнички инструменти

Котирани

Некотирани

Сопственички инструменти за тргување

- Сопственички инструменти издадени од банки
- Останати сопственички инструменти

Котирани

Некотирани

Дериевати за тргување

- Договори зависни од промената на каматната стапка
- Договори зависни од промената на курсот
- Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9

Кредити и побарувања

- Кредити на и побарувања од банки
- Кредити на и побарувања од други комитенти

Вкупно средства за тргување

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

20. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ ЕДИНЕЧНИОТ БИЛАНС НА УСПЕХ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

<i>Должнички хартии од вредност</i>	<i>во штади денари</i>	
Благајнички записи	тековна година 2019	претходна година 2018
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
<i>Котирани</i>	-	-
<i>Некотирани</i>	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
<i>Котирани</i>	-	-
<i>Некотирани</i>	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

21. ДЕРИВАТНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ЧУВАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

во илјади денари			
тековна година 2019		претходна година 2018	
дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
<i>Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик</i>			
<i>според видот на променливата</i>			
<i>Деривати чувани за управување со ризик</i>			
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-
<i>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</i>	-	-	-
<i>според видот на заштита од ризик</i>			
<i>Заштита од ризикот од објективната вредност</i>	-	-	-
<i>Заштита од ризикот од паричните текови</i>	-	-	-
<i>Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење</i>	-	-	-
<i>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</i>	-	-	-
<i>Вградени деривати</i>			
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-
<i>Вкупно вградени деривати</i>	-	-	-
<i>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</i>	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ

Кредити на банки
 домашни банки
 странски банки
 Орочени депозити, со период на достасување над три месеци
 домашни банки
 странски банки
 Repo
 домашни банки
 странски банки
 Останати побарувања
 домашни банки
 странски банки
 Побарувања врз основа на камати
 Тековна достасаност
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста
 (Исправка на вредноста)
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2019		претходна година 2018	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Repo	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

во илјади денари

Движење на исправката на вредноста
 Состојба на 1 јануари
 Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста
 (ослободување на исправката на вредноста)
 Трансфер во:
 - исправка на вредноста за Група 1
 - исправка на вредноста за Група 2
 - исправка на вредноста за Група 3
 (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)
 Ефект од курсни разлики
 (Отпишани побарувања)
 Состојба на 31 декември

	тековна година 2019			претходна година 2018				
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ

A. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	во илјади денари			
	тековна година 2019		претходна година 2018	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	3.886.863	4.361.925	3.342.129	3.931.524
побарувања врз основа на камати	3.738.205	4.361.925	3.259.588	3.931.524
Држава	148.658	-	82.541	-
побарувања по главница	484	235.827	174	340.329
побарувања врз основа на камати	-	235.827	-	340.329
Непрофитни институции кои им служат на				
домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки	100.260	210.892	36.262	224.898
побарувања по главница	100.000	210.892	36.000	224.898
побарувања врз основа на камати	260	-	262	-
Домаќинства	540.612	7.693.617	454.249	6.597.589
побарувања по главница	522.610	7.693.617	436.822	6.597.589
станбени кредити	10.138	3.274.222	5.905	2.807.977
потрошувачки кредити	106.062	3.519.076	73.837	3.023.534
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	4.226	675.311	5.520	527.679
кредитни картички	73.720	60.611	78.637	53.484
други кредити	328.464	164.397	272.923	184.915
побарувања врз основа на камати	18.002	-	17.427	-
Нерезиденти, освен банки	37	-	283	-
побарувања по главница	37	-	282	-
побарувања врз основа на камати	-	-	1	-
Тековна достасаност	2.363.592	(2.363.592)	1.908.878	(1.908.878)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	6.891.848	10.138.669	5.741.975	9.185.462
(Исправка на вредноста)	(486.477)	(415.447)	(432.246)	(467.948)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	6.405.371	9.723.222	5.309.729	8.717.514

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ (продолжение)

A. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)

во илјади денари	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	211.593	162.600	526.001	900.194	215.416	179.437	589.307	984.160
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	406.975	145.038	235.322	787.335	319.377	308.300	365.176	992.853
	(322.684)	(166.393)	(252.005)	(741.082)	(323.200)	(325.137)	(286.777)	(935.114)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	244.778	85.131	24.711	354.620	26	(625)	(13)	(612)
- исправка на вредноста за Група 2	10.902	(28.866)	23.161	5.197	365	287	71	723
- исправка на вредноста за Група 3	108	907	295.242	296.257	231	436	168	835
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	1.620	1.620	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	(46.143)	(46.143)	-	-	(141.705)	(141.705)
Состојба на 31 декември	295.884	141.245	464.795	901.924	211.593	162.600	526.001	900.194

B. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

Првокласни инструменти за обезбедување (сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)
државни хартии од вредност
државни безусловни гаранции
банкарски гаранции
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)
Гаранции од физички лица
Залог на недвижен имот
имот за сопствена употреба (станови, куќи)
имот за вршење дејност
Залог на подвижен имот
Останати видови обезбедување
Необезбедени
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
572.274	643.891
-	-
-	-
3.182.939	3.258.938
3.499.673	3.532.826
202.483	223.908
65.975	78.463
8.605.249	6.289.217
16.128.593	14.027.243

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2019

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ (продолжение)

Ризици и неизвесности

Банката евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на единечните финансиски извештаи.

Портфолиото на Банката содржи одреден број на должници чија можност за отплата на долговите беше под влијание на економските случаувања во Република Северна Македонија.

Банката продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со недвижен имот, градежни објекти и опрема, а во случај на банкарски услуги на мало обезбедувањето на кредитите е во зависност од видот на производот.

Во зависност од класификацијата на кредитите, Банката вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување. Во случај истото да се покаже како неуспешно, во иднина ќе биде неопходно да биде извршена дополнителна резервација за загуби поради оштетување.

Во текот на 2019 година Банката изврши отпис на побарувања во износ од 46.143 илјади денари (2018: 141.705 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

<i>во илјади денари</i>	тековна година 2019	претходна година 2018
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	6.148	13.857
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	1.228.728	1.219.139
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	664.234	653.240
Останати должнички инструменти	1.899.110	1.886.236
<i>Котирани</i>		
Некотирани	664.234	653.240
	1.234.876	1.232.996
	1.899.110	1.886.236
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	62.158	62.158
	62.158	62.158
<i>Котирани</i>		
Некотирани	62.158	62.158
<i>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба</i>	1.961.268	1.948.394

<i>во илјади денари</i>	тековна година 2019			претходна година 2018				
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	682	-	-	682	3.152	-	-	3.152
Корекција на почетната состојба - ефект од примена на Методологијата	-	-	-	-	7.297	-	-	7.297
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	300	-	-	300	936	-	-	936
(308)	(308)	-	-	(308)	(10.710)	-	-	(10.710)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отписани побарувања) (Отуѓување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	674	-	-	674	682	-	-	682

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

**23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА
(продолжение)**

Државните записи во износ од 6.148 илјади денари (2018: 13.857 илјади денари) се номинирани во денари, со рок на доспевање од шест месеци и каматна стапка од 0,50%.

A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент (продолжение)

Обврзниците издадени од страна на државата во износ од 1.234.876 илјади денари (2018: 1.219.139 илјади денари) се издадени од страна на Министерство за финансии на Република Северна Македонија, од кои износ од 679.146 илјади денари (2018: 1.083.254 илјади денари) се номинирани во денари, а износ од 555.730 илјади денари (2018: 135.885 илјади денари) се номинирани во евра. Овие државни обврзници имаат каматна стапка од 1,50% до 2,75% и рок на достасување од две до пет години.

Останатите должнички инструменти во износ од 664.234 илјади денари (2018: 653.240 илјади денари) се однесуваат на обврзници издадени од страна на Република Австрија и истите се номинирани во износ од 7.000.000 евра и 3.000.000 евра. Овие должнични инструменти достасуваат до 20 октомври 2025 година и 20 октомври 2026 година и имаат каматна стапка од 1,20% и 0,75%, соодветно.

Останати сопственички инструменти

На 3 јуни 2016 година, Банката се стекна со 100% удел во Друштвото за градежништво, трговија и услуги С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје во номинален износ од ЕУР 5.000, кој е вклучен во позицијата останати сопственички инструменти. Претходен сопственик на С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје беше ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје.

Останатите сопственички инструменти вклучуваат и учество на Банката во капиталот на Македонска Берза АД Скопје во износ од 23.221 илјади денари или 15,97%, како и учество во капиталот на Централен Депозитар за хартии во износ од 14.749 илјади денари или 19,98% и учество во капиталот на Клириншка куќа КИБС АД Скопје во износ од 27.027 илјади денари или 10,16%.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

23.2 ВЛОЖУВАЊЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

Должнички хартии од вредност

Благајнички записи

Државни записи

Останати инструменти на пазарот на пари

Обврзници издадени од државата

Корпоративни обврзници

Останати должнички инструменти

Котирани

Некотирани

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста

(Исправка на вредноста)

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста

<i>во штади денари</i>	
<i>тековна година 2019</i>	<i>претходна година 2018</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

во штади денари

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста

(ослободување на исправката на вредноста)

Трансфер во:

- исправка на вредноста за Група 1

- исправка на вредноста за Група 2

- исправка на вредноста за Група 3

(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отписани побарувања)

Состојба на 31 декември

<i>тековна година 2019</i>	<i>претходна година 2018</i>						
	<i>Исправка на вредноста за Група 1</i>	<i>Исправка на вредноста за Група 2</i>	<i>Исправка на вредноста за Група 3</i>	<i>Вкупно исправка на вредноста</i>	<i>Исправка на вредноста за Група 1</i>	<i>Исправка на вредноста за Група 2</i>	<i>Исправка на вредноста за Група 3</i>
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 Декември 2019**

24. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

A. Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас по %
		Тековна година 2019	претходна година 2018	
С АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје - подружница ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје – придружено друштво	Р. Македонија Р. Македонија	100% 49%	100% 49%	100% 49%

B. Финансиски информации за придружените друштва - 100%

Назив на придружените друштва	Вкупна активи	Вкупни обврски	бо илјади денари		
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финансиската година
тековна година 2019	2.029.037	1.828.634			
ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје – придружено друштво	2.034.199	1.833.796	200.404	219.505	52.297
претходна година 2018	1.586.424	1.438.318	200.403	219.505	52.297
ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје – придружено друштво	1.586.424	1.438.318	148.106	156.485	38.740
	1.586.424	1.438.318	148.106	155.485	38.740

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Побарувања од купувачите
 Однапред платени трошоци
 Пресметани одложени приходи
 Побарувања за провизии и надомести
 Побарувања од вработените
 Аванси за нематеријални средства
 Аванси за недвижности и опрема
 Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)
Недоспеана премија од животно осигурување
Побарувања за картични трансакции
Ситен инвентар во употреба
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста
 (Исправка на вредноста)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
1.488	1.877
39.427	49.995
16.084	9.815
-	982
3.750	2.598
18.346	-
54.579	47.015
1.088	2.275
134.762	114.557
(25.042)	(26.089)
109.720	88.468

во илјади денари	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	1.168	125	24.796	26.089	377	360	18.791	19.528
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	91	-	236	327	1.122	56	16.699	17.877
Трансфер во:	(731)	-	(398)	(1.129)	(331)	(291)	-	(622)
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	1	1	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	528	125	24.389	25.042	1.168	125	24.796	26.089

26. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА

Должнички хартии од вредност
 Сопственички инструменти
 Кредити на и побарувања од банки
 Кредити на и побарувања од други клиенти
 Останати побарувања
 Вкупно заложени средства

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

27. ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАГЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

		во илјади денари		Стапбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема			
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година) усогласување со сметководствена евиденција преземени во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства)	805 13	40.657 634	11.988	15.811 -	-	69.261 647 (12.290)
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	818	41.291	11.988	3.521	-	57.618
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година) преземени во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства)	818 2.129 (2.456)	41.281 15.654 (32.195)	11.988 (8.928)	3.521 -	-	57.618 17.783 (43.579)
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	491	24.750	3.080	3.521	-	31.822
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година) усогласување со сметководствена евиденција загуба поради оштетување во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства)	742	37.496	10.213	11.087	-	59.538
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	13	631	355	(7.566)	-	999 (7.566)
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	755	38.127	10.568	3.521	-	52.971
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година) загуба поради оштетување во текот на годината (продадени во текот на годината) (пренос во сопствени средства) останати преноси	755 (264)	38.127 (23.377)	10.568 (7.508)	3.521 -	-	52.971 10.000 (31.149)
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	491	24.750	3.060	3.521	-	31.822
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2018 (претходна година) на 31 декември 2018 (претходна година) на 31 декември 2019 (тековна година)	63	3.161	1.775	4.724	-	9.723 4.647
					-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 Декември 2019

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерио развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно размени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност Состоба на 1 јануари 2018 (претходна година) усогласување со сметководствена евиденција започнувања преку нови набавки започнувања преку интерен развој започнувања преку деловни комбинации (отпуштање и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба) пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба Состоба на 31 декември 2018 (претходна година)		115.286 37.088	-	19.780 3.312 (23.092)	-	-	135.066 3.312 37.088 (23.092)
Состоба на 1 јануари 2019 (тековна година) започнувања преку нови набавки започнувања преку интерен развој започнувања преку деловни комбинации (отпуштање и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба) пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба Состоба на 31 декември 2019 (тековна година)		152.374 14.580	-	3.053	-	-	152.374 17.633
Амортизација и отпуштување Состоба на 1 јануари 2018 (претходна година) усогласување со сметководствена евиденција амортизација за годината загуба поради отпуштување во текот на годината (отпуштање и расходување)		166.954	-	3.053	-	-	170.007
Состоба на 31 декември 2018 (претходна година) Состоба на 1 јануари 2018 (тековна година) амортизација за годината загуба поради отпуштување во текот на годината (отпуштање и расходување)		98.519 98.519 21.553	-	80.664 17.855 378	-	-	80.664 17.855
Состоба на 31 декември 2019 (тековна година) Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2018 (претходна година) на 31 декември 2018 (претходна година) на 31 декември 2019 (тековна година)		120.472	-	378	-	-	120.850
					19.780	-	
					34.622	-	54.402
					53.855	-	53.855
					46.482	-	49.157
					2.675	-	

**БЕЛЕЦКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 Декември 2019**

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-
ео штеди денари					
Сегашна сметководствена вредност на: на 31 декември 2018 (претходна година) на 31 декември 2019 (тековна година)					

На 31 Декември 2019 и 2018 година, Банката нема нематеријални средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останати опрема	Други ставки на недвижностите и опремата во под отпорка	Вложувања во недвижностите и спремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година)							
усогласување со сметководствена евиденција							
зголемувања преку деловни комбинации							
(отгување и расходување)							
(пренос во нетековни комбинации)							
(пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)							
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба							
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)							
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година)							
зголемувања							
зголемувања преку деловни комбинации							
(отгување и расходување)							
(пренос во нетековни комбинации)							
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)							
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба							
останати преноси							
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)							
193	304.757	25.616	117.746	98.460	11.828	-	558.600

Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година)
зголемувања
зголемувања преку деловни комбинации
(отгување и расходување)
(пренос во нетековни комбинации)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба
останати преноси

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжение)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата подготвени за продажба	Вложувања во недвижностите и опремата под закуп	Вкупно
Амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година)	-	101.419	19.453	98.380	62.910	9.043	-	291.205
усогласување со Сметководствена евиденција	-	7.584	2.981	11.681	15.053	391	-	37.690
амортизација за годината	9.231	-	-	-	-	-	-	9.231
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на затубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	(5.402)	(10.492)	(875)	(181)	-	(16.950)
(отгубување и расходување),	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)								
-	118.234	17.032	99.569	77.088	9.253	-	-	321.176
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година)	-	118.234	17.032	99.569	77.088	9.253	-	321.176
амортизација за годината	7.513	4.165	1.562	18.236	5.849	-	-	37.325
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на затубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	(3.206)	(6.989)	(19.884)	(3.070)	-	(33.149)
(отгубување и расходување),	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
останат пренос	-	125.747	17.991	94.142	75.440	12.032	-	325.352
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)								
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
на 1 јануари 2018 (претходна година)	193	203.338	5.493	19.556	46.119	1.672	-	276.371
на 31 декември 2018 (претходна година)	193	186.523	9.994	18.668	33.768	2.061	-	251.207
на 31 декември 2019 (тековна година)	193	179.010	7.625	23.604	23.020	(204)	-	233.248

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на материјалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се запложени како обезбедување за обврските на банката

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и спремата	Недвижности и опрема во подготвка	Влокувања во недвижностите и спремата земени под. закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2019 и 2018 година, Банката нема материјални средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се запложени како обезбедување за обврските на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
Побарувања за данок на добивка (тековен) Обврски за данок на добивка (тековен)	
8.540	11.594

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

<i>во илјади денари</i>	тековна година 2019			претходна година 2018		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа
Дериватни средства чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чuvани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

B. Непризнаени одложени даночни средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
Даночни загуби	-
Даночни кредити	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	во илјади денари	Признаени во текот на годината ВО:		
		Состојба на 1 јануари	Билансот на успех	Капиталот
претходна година 2018				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2019				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ

A. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

Нематеријални средства
Недвижности и опрема
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-
-	-

B. Група за отуѓување

Група на средства за отуѓување
Финансиски средства
Нематеријални средства
Недвижности и опрема
Вложувања во придржениите друштва
Побарувања за данок на добивка
Останати средства
Вкупно група на средства за отуѓување

Обарски директно поврзани со групата на средства за отуѓување
Финансиски обарски
Посебна резерва
Обарски за данок на добивка
Останати обарски
Вкупно обарски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

B. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

32. ОБВРСКИ ЗА ТРГУВАЊЕ

		<i>во илјади денари</i>
	тековна година 2019	претходна година 2018
Депозити на банки		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
Депозити на други комитенти		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
Издадедни должнички хартии од вредност		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Останати финансиски обврски		
Деривати за тргувanje		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно обврски за тргувanje		

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

33. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ ЕДИНЕЧНИОТ БИЛАНС НА УСПЕХ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2019	претходна година 2018	
	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководствена вредност
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-
<i>Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>	-	-	-

Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност
Состојба на 1 јануари
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината (Трансфер во други резервни фондови)
Состојба на 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

34. ДЕПОЗИТИ**34.1 ДЕПОЗИТИ НА БАНКИ**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2019		претходна година 2018	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
домашни банки	124.592	-	127.939	-
странски банки	21.301	-	17.669	-
Депозити по видување				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
домашни банки	159.477	-	53.689	-
странски банки	1.849.605	737.827	123.484	307.475
Ограничени депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	430.465
Останати депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
домашни банки	18	-	36	-
странски банки	369	-	277	-
Тековна достасаност				
Вкупно депозити на банки	2.155.362	737.827	323.094	737.940

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

34. ДЕПОЗИТИ (продолжение)

34.2 ДЕПОЗИТИ НА ДРУГИ КОМИТЕНТИ

	во штади денари			
	тековна година 2019		претходна година 2018	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	4.502.586	-	3.577.105	-
Депозити по видување	554.137	287.905	872.292	460.737
Орочени депозити	32.185	154.751	9.977	218.420
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	4.896	-	7.162	-
	5.093.804	442.656	4.466.536	679.157
Држава				
Тековни сметки	962	-	982	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	962	-	982	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	108.803	-	119.378	-
Депозити по видување	7.500	-	12.500	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	21	-	68	-
	116.324	-	131.946	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	335.483	-	686.651	-
Депозити по видување	450.585	687.410	115.214	702.925
Орочени депозити	-	6.000	-	6.000
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	23.763	-	13.317	-
	809.831	693.410	815.182	708.925
Домаќинства				
Тековни сметки	4.188.255	-	3.716.545	-
Депозити по видување	27.069	-	27.288	-
Орочени депозити	1.544.920	2.030.532	1.650.122	1.923.614
Ограничени депозити	4.680	479.387	22.111	399.109
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	46.946	-	44.944	-
	5.811.870	2.509.919	5.461.010	2.322.723
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	229.938	-	184.819	-
Депозити по видување	6.735	150.014	6.119	148.644
Орочени депозити	-	326	-	326
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	2.524	-	2.167	-
	239.197	150.340	193.105	148.970
Тековна достасаност	12.071.988	3.796.325	11.068.762	3.859.775
Вкупно депозити на други комитенти	13.406.056	2.462.257	12.347.341	2.581.196

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

35. ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

	во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени долгнички хартии од вредност	-	-

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ**A. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
резиденти				
Обврски по кредити		418.252		328.897
Репо-трансакции		-		-
Обврски врз основа на камати	775	-	573	-
нерезиденти				
Обврски по кредити		1.424.649		1.382.240
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.350	-	253	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити		-	-	-
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити		-	-	-
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити		-	-	-
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва		-	-	-
Обврски по кредити		-	-	-
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити		-	-	-
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити		-	-	-
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити		-	-	-
Репо-трансакции		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити		-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	251.072	(251.072)	444.557	(444.557)
Вкупно обврски по кредити	253.197	1.591.829	445.383	1.266.580

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжение)

Б. Обврски по кредити според кредитодавателот

во илјади денари			
тековна година 2019		претходна година 2018	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
домашни извори:			
ДЕЛОВНИ БАНКИ			
МБПР	775	418.252	573
НБРСМ			328.897
	775	418.252	573
			328.897
странски извори:			
ЕБРД	1.350	709.879	253
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG		714.770	1.044.017
	1.350	1.424.649	253
Тековна достасаност	251.072	(251.072)	444.557
Вкупно обврски по кредити	253.197	1.591.829	445.383
			1.266.580

Долгорочните извори на средства финансираани во соработка со МБПР се преку следните кредитни линии:

- ИФАД програмата за развој на земјоделството и производство на храна во износ од 178.060 илјади денари (2018: 170.659 илјади денари) со каматна стапка од 0,75% и рок на доспевање до 15 октомври 2035 година;
- ИФАД програмата за развој на земјоделството и производство на храна во износ од 281 илјада денари (2018: 2.929 илјади денари) со каматна стапка од 0,50%, револвинг кредитни линии;
- Европска инвестициона банка во износ од 31.391 илјада денари (2018: 60.088 илјади денари) со каматна стапка од 1% и рок на доспевање до 15 јули 2023 година;
- Европска инвестициона банка во износ од 41.044 илјади денари (2018: 95.039 илјади денари) со каматна стапка од 1% и рок на доспевање до 15 април 2023 година;
- Европска инвестициона банка во износ од 93.674 илјади денари со каматна стапка од 1,20% и рок на доспевање 15 јули 2027 година;
- Европска инвестициона банка во износ од 23.384 илјади денари со каматна стапка од 1,20% и рок на доспевање 15 јануари 2029 година.

Обврските по кредити кон матичната компанија Steiermärkische Bank und Sparkassen AG во износ од 714.770 илјади денари (2018: 1.044.017 илјади денари) вклучуваат:

- 292.057 илјади денари, со доспевање на 31 декември 2023 година,
- 422.714 илјади денари, со доспевање на 9 јуни 2025 година.

Овие извори на финансирање се наменети за финансирање во приватниот сектор.

Долгорочните извори на средства финансираани во соработка со Европска Банка за Обнова и Развој (ЕБОР) се следните кредитни линии:

- ЕБРД кредитна линија за финансирање на еколошки економии на Западен Балкан во износ од 111.792 илјади денари со каматна стапка од 1,85% и рок на доспевање до 12 декември 2024 година;
- Хипотекарен заем во износ од 167.688 илјади денари со каматна стапка од 1,88% (фиксна каматна маржа од 1,5% п.а. и премија базирана на стапката расположлива на ЕБРД на пазарот на каматни деривативи пред повлекувањето) и рок на доспевање до 12 декември 2024 година;
- Програма за поддршка на конкурентноста на МСП во износ од 430.399 илјади денари со каматна стапка од 1,7% и рок на доспевање до 8 ноември 2025 година.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

37. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

Обверски по суборденирани депозити
(наведете ги поединечно:
Обверски врз основа на камати

Обверски по суборденирани кредити
(наведете ги поединечно:
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Обверски врз основа на камати

Обверски по суборденирани издадени должнички хартии од вредност
(наведете ги поединечно):

Обверски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции
Вкупно суборденирани обверски

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-
-	-
614.856	614.950
5.790	5.791
620.646	620.741
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
620.646	620.741
-	-
620.646	620.741

Суборденираните кредити во износ од 620.646 илјади денари (2018: 620.741 илјади денари) се однесуваат на суборденирана обверска од матичната банка, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, одобрена на 28 јуни 2013 година, со иницијален износ од 10.000 илјади евра, од кои 5.000 илјади евра се со променлива каматна стапка од Еурибор +3% на годишно ниво, додека втората половина од 5.000 илјади евра се со фиксна каматна стапка од 4,37%. Договорениот рок на доспевање е 31 март 2027 година.

Каматата се плаќа полугодишно. Договорено е со кредиторот дека суборденираниот долг треба да биде:

- Потполно и навремено достапен за покривање на ризиците на Банката и загубите во работењето;
- Да не е обезбеден со друг тип на обезбедување од страна на Банката или лице поврзано со Банката;
- Во случај на стечај или ликвидација на Банката, суборденираниот долг ќе се исплати пред да се намират обверските спрема акционерите на Банката;
- Да не се користи за дополнителни обверски на Банката;
- Да нема третман на депозит.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

38. ПОСЕБНА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВИРАЊА

во илјади денари	Посебна резерва за вонбилиански кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктуирањето	Резервирања за неполовните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година) Корекција на почетната состојба - ефект од примена на Методологијата дополнителни резервирања во текот на годината (искористени резервирања во текот на годината) (ослободување на резервирањата во текот на годината)	199.257 2.198 219.023 - (174.297)	98.654 - 10.228 (88.197) (978)	17.546 - 370 - (321)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	315.457 2.198 229.621 (88.197) (175.596)
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	246.181	19.707	17.595	-	-	-	283.483
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година) дополнителни резервирања во текот на годината (искористени резервирања во текот на годината) (ослободување на резервирањата во текот на годината)	246.181 109.921 (18) (172.996)	19.707 6.149 (9.135) (450)	17.595 2.723 - (1.327)	- - - -	- - - -	- - - -	283.483 118.793 (9.153) (174.773)
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	183.088	16.271	18.991	-	-	-	218.350

39. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Обврски кон добавувачите	14.709	12.684
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	2.453	2.200
Пресметани трошоци	65.209	60.172
Разграничен приходи од претходна година	-	-
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	1.938	1.162
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
<u>обврски по други основи</u>	36.339	26.335
<u>обврски по старателско работење</u>	13.258	-
<u>обврски по картично работење</u>	8.504	-
<u>обврски за нераспределени уплати од странство</u>	37.894	55.409
<u>останати обврски по привремени сметки со клиенти</u>	91.892	72.404
Вкупно останати обврски	272.196	230.366

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

A. Запишан капитал

<i>во денари</i>		<i>број на издадени акции</i>				<i>во илјади денари</i>	
<i>Номинална вредност по акција</i>		<i>обични акции</i>		<i>неоткупливи приоритетни акции</i>		<i>Вкупно запишан капитал</i>	
<i>обични акции</i>	<i>неоткупли ви приоритет ни акции</i>	<i>тековна година 2019</i>	<i>претходна година 2018</i>	<i>тековна година 2019</i>	<i>претходна година 2018</i>	<i>тековна година 2019</i>	<i>претходна година 2018</i>
Состојба на 1 јануари - целосно платени							
Запишани акции во текот на годината							
Реализација на опциите на акции							
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција							
Останати промени во текот на годината							
Состојба на 31 декември - целосно платени							
		2.670	-	622.762	622.762	-	-
						1.662.775	1.662.775

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

Б.1 Дивиденди

Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

<i>во штјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во штјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на единечниот Биланс на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во единечниот биланс на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

<i>во штјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во штјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Структурата на акционерите кои имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас на 31 декември 2019 и 2018 година официјално објавена и прифатена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија, е следната:

	<i>во штјади денари</i>		<i>во %</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018	тековна година 2019	претходна година 2018
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	1.658.388	1.658.388	99,74%	99,74%
Вкупно	1.658.388	1.658.388	99,74%	99,74%

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

Премиите од акции претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите. Премиите од акции на 1 јануари 2016 година изнесуваа 861.619 илјади денари и се однесуваа на две емисии на акции од 18 октомври 2011 година и 7 февруари 2012 година.

Во секоја од емисиите беа издадени по 184.200 акции со што се зголеми капиталот на Банката за 15.000.000 евра по емисија, односно за вкупно 30.000.000 евра. Во согласност со член 484 „Покривање на загубата“ од Законот за Трговските Друштва, во текот на 2016 година премиите од акции беа намалени заради покривање на загуби од минати години, притоа на 31 декември 2018 година и 31 декември 2019 година изнесуваат 558.522 илјади денари.

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

A. Основна заработка по акција

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете пооделно)

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
259.047	154.783
-	-
259.047	154.783

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани пооделно)

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември

Основна заработка по акција (во денари)

<i>број на акции</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
622.762	622.762
-	-
622.762	622.762
416	249

Основна заработка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината вклучувајќи ги сопствените акции купени од страна на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА (продолжение)

Б. Разводната заработка по акција

Нето-добривка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Нето-добривка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции

Корекции на нето-добривката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
259.047	154.783
259.047	154.783

Нето-добривка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Пондериран просечен број на обични акции (разводното)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)

Издадени обични акции на 1 јануари

Пондериран просечен број на обичните акции (разводното) на 31 декември

Разводната заработка по акција (во денари)

број на акции	
тековна година 2019	претходна година 2018
622.762	622.762
-	-
622.762	622.762
416	249

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Платежни непокриени гаранции		
во денари	550.653	397.118
во странска валута	267.442	240.707
во денари со валутна клаузула	1.412	423
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	161.956	105.101
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	263.807	298.587
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	44.606	36.062
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	223.296	192.490
Неискористени лимити на кредитни картички	174.274	167.733
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	1.276.686	1.091.827
Издадени покриени гаранции	67.830	99.152
Покриени акредитиви	-	-
Останати потенцијални обврски	-	3.000
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	3.031.962	2.632.200
(Посебна резерва)	(183.088)	(246.181)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	2.848.874	2.386.019

Потенцијалните обврски на Банката се состојат од потенцијални обврски за кредити, потенцијални обврски за гаранции и потенцијални обврски за акредитиви за правни лица и потенцијални обврски за кредити на физички лица, лимити на трансакциски сметки и лимити на кредитни картички. Неискористените пречекорувања по тековни сметки се краткорочни.

Потенцијалните обврски по основ на дозволените пречекорувања по тековни сметки и неискористени лимити по кредитни картички се необезбедени и истите се отповикливи во случај на влошување на кредитната способност на должникот. Каматните стапки на дозволените пречекорувања и на кредитните картички во 2019 година се движат од 6% до 10,5%.

Потенцијалните обврски на Банката спрема правни лица по основ на гаранции и акредитиви се неотповикливи, додека неискористените кредитни лимити одобрени на правни лица се подложни на годишно ревидирање. Освен покриените гаранции и акредитиви кои се обезбедени со депозит, останатите непокриени гаранции и акредитиви, како и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица се обезбедени со хипотека на недвижен имот, залог на подвижен имот, гаранции и сл.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

42.2 ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-

43. РАБОТИ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица

Депозити во денари
Депозити во странска валута
Кредити во денари
Кредити во странска валута
Други побарувања во денари
Други побарувања во странска валута
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица
Депозити во денари
Депозити во странска валута
Кредити во денари
Кредити во странска валута
Други побарувања во денари
Други побарувања во странска валута
Старателски сметки
Останато
Вкупно

<i>во илјади денари</i>					
тековна година 2019			претходна година 2018		
средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
	(7.426)	(7.426)		(8.594)	(8.594)
5.341		5.341	5.887		5.887
18.346	(109)	18.237		(109)	(109)
	(18.415)	(18.415)	803	(803)	
	(13.258)	(13.258)			
23.687	(39.208)	(15.521)	6.690	(9.506)	(2.816)

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти и со раководниот кадар на Банката со состојба на и за годините што завршија на 31 декември 2019 и 2018 се како што следи:

A. Единечен биланс на состојба

во илјади денари	Mатично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	79.238	-	-	-	-	79.238
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	2.735	-	2.735
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и	-	-	-	-	-	-
форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	74.549	-	30.069	26.225	62.611	193.454
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	(42.702)	-	(358)	(262)	(1.161)	(44.483)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	111.085	-	29.711	28.698	61.450	230.944
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Делозити	2.858.511	-	18.120	60.641	69.947	3.007.219
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.329.626	-	-	-	-	1.329.626
Субординирани обврски	614.856	-	-	-	-	614.856
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	4.802.993	-	18.120	60.641	69.947	4.951.701
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	366.145	-	434	4.056	1.009	371.644
(5)	(5)	-	(47)	(47)	(5)	(57)
Вкупно	366.145	-	429	4.009	1.004	371.587
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ (продолжение)

A. Единечен биланс на состојба (продолжение)

во илјади денари	Mатично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	126.678	-	-	-	-	126.678
Средства за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	2.939	-	2.939
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	110.700	-	11	30.095	61.691	202.497
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	(49.857)	-	-	(280)	986	(49.151)
Останати средства	340	-	47.252	-	-	47.592
Вкупно	187.861	-	47.263	32.754	62.677	330.555
Обврски						
Обврски за тргувanje	-	-	-	-	-	-
Депозити	903.274	-	10.071	47.429	65.574	1.026.348
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.044.017	-	-	-	-	1.044.017
Субординирани обврски	620.741	-	-	-	-	620.741
Останати обврски	465	-	-	-	1.388	1.853
Вкупно	2.568.497	-	10.071	47.429	66.962	2.692.959
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	16.470	-	-	-	-	16.470
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	30.492	3.483	1.850	35.825
(595)	-	-	(651)	(56)	(9)	(1.311)
Вкупно	15.875	-	29.841	3.427	1.841	50.984
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ (продолжение)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2019 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	2.230	-	21	1.379	1.006	4.636
Приходи од провизии и надомести	3.800	-	398	209	273	4.680
Нето-приходи од тргуваче	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	5.559	-	-	5.559
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	6.030	-	5.978	1.588	1.279	14.875
Расходи						
Расходи за камата	54.396	-	-	342	1.543	56.281
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргуваче	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	54.396	-	-	342	1.543	56.281
во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2018 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	4.912	-	124	1.312	1.016	7.364
Приходи од провизии и надомести	5	-	3.279	8	10	3.302
Нето-приходи од тргуваче	-	-	12.121	-	-	12.121
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	1.878	-	-	1.878
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	4.917	-	17.402	1.320	1.026	24.665
Расходи						
Расходи за камата	52.205	-	-	243	-	52.448
Расходи за провизии и надомести	1.384	-	-	-	-	1.384
Нето-загуби од тргуваче	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	90	-	-	-	9.567	9.657
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	53.679	-	-	243	9.567	63.489

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНите СТРАНИ (продолжение)

B. Надомести на раководниот кадар на банката

Краткорочни користи за вработените
 Користи по престанок на вработувањето
 Користи поради престанок на вработувањето
 Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со
 сопственички инструменти
 Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со
 парични средства
 Останато
 Вкупно

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2019	претходна година 2018
70.203	54.116
70.203	54.116

Во согласност со Законот за Банки како поврзани страни со Банката се: лица со посебни права и одговорности во Банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица, подружници на Банката и други лица со кои Банката има блиски врски.

Банката кредитира, врши работи на платен промет и депонира средства на претпријатија и финансиски институции со кои е поврзана. Раководството на Банката смета дека овие трансакции се вршат врз нормални пазарни услови и во нормалниот тек на деловните активности.

45. НАЕМИ

A. Наемодавател

A.1 Побарувања по финансиски наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

45. НАЕМИ (продолжение)

A. Наемодавател (продолжение)

A.2 Побарувања по неотповидни оперативни наеми

во илјади денари	Вкупно побарувања по неотповидни оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповидни оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Вредност на имотот даден под оперативен наем:
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)

Б. Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

во илјади денари	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

45. НАЕМИ (продолжение)

Б. Наемател (продолжение)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжение)

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година)		-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2019(тековна година)							
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019

45. НАЕМИ (продолжение)**Б. Наемател (продолжение)****Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми**

	во илјади денари	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

46. ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ

Датум на давање на опцијата
Датум на истекување на опцијата
Цена на реализација на опцијата
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата
Варијанса
Очекуван принос на дивидендата
Каматна стапка
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

во илјади денари	
тековна година 2019	претходна година 2018
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари
Промени во текот на годината:
опции дадени на членовите на
Надзорниот одбор
опции дадени на членовите на Управниот
одбор
останати дадени опции
форфетирани опции
реализирани опции
опции со истечен краен рок
Состојба на 31 декември

број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	тековна година 2019		претходна година 2018	
		брой на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	брой на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2019**

47. ДАНОЧНИ РИЗИЦИ

Единечните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

48. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ЕДИНЕЧНИОТ БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Кон крајот на 2019 година, за прв пат се појавија новини од Кина за COVID-19 (Коронавирус). Состојбата на крајот на годината беше дека ограничен број случаи на непознат вирус се пријавени во Светската здравствена организација. Во првите месеци од 2020 вирусот се прошири глобално ниво и неговото влијание доби на интензитет. Раководството смета дека оваа појава е некорективен последователен настан по датумот на билансот на состојба. Иако ова е сè уште еволуирачка состојба во моментот на издавање на овие финансиски извештаи, до денес немаше видливо влијание врз редовните деловни активности на Банката, сепак идните ефекти не можат да бидат предвидени. Со оглед на тоа како се развива ситуацијата, Раководството смета дека во овој момент не е практично да се направи квантификувана проценка за потенцијалното влијание на оваа појава врз Банката, но се очекува влијанието да биде негативно. Влијанието најверојатно ќе биде инкорпорирано во намалени пласмани на стопанството и населението, намалени депозити, намалени нето приходи од камата и нето приходи од провизии и надоместоци. Раководството направи симулации за ликвидносната состојба на Банката во вонредни услови, ја зголеми високоликвидната актива, има обезбедено дополнителни кредитни линии кои би се користеле за поддршка на идните пласмани и евентуално намалување на нивото на депозити. Од страна на Владата и од страна на НБРСМ донесени се низа мерки за олеснување на функционирање на банките и олеснување на исплата на кредитите од страна на правните и физички лица. Следејќи ги овие регулаторни измени Банката објави јавна Понуда до сите клиенти правни и физички лица за можноста за одложување на плаќање на кредитните обврски за период од 6 месеци. Раководството, ќе продолжи да го следи потенцијалното влијание и ќе ги преземе сите можни чекори за да ги намали ефектите.

Освен настаните прикажани погоре, по денот на составување на единечните биланси на Банката, не се случиле други значајни настани, а кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.